



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.

Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 18 мај 2000

Скопје

Број 39

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува

7.800 денари. Овој број чини 100

денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1975.

Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за при-
годни ковани пари ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 11/95), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, до-
несе

ОДЛУКА

**ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ
ПАРИ ПО ПОВОД 50 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕ-
ТО НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ**

1. По повод 50 години од основањето на Економ-
скиот факултет - Скопје се изработуваат пригодни ко-
вани пари од 2 денари во злато (во натамошниот тек-
ст: златник).

2. Златникот од точка 1 на оваа одлука е со след-
ниве карактеристики:

- состав: злато со финост од 916 промили (22 карати),
- тежина 7,0 грама,
- пречник 23,8 милиметри.

3. Златникот од точка 1 на оваа одлука е со кружен
облик и рамен раб и со следниве основни белези:

а) на предната страна на златникот е логотипот на
Економскиот факултет - Скопје со текст: "Економски
факултет - Скопје" и е назначена годината на основање-
то, односно одбележувањето на јубилејот: "1950-2000";

б) на опачината на златникот е прикажана зграда-
та каде што започнал да работи Економскиот факул-
тет со текст: "Република Македонија" и е назначена
номиналната вредност: "2 денари".

4. Емисијата на златникот од точка 1 на оваа одлу-
ка е 1.000 парчиња.

5. За изработка на златникот од точка 1 на оваа
одлука се користи монетарното злато од резервите на
Република Македонија.

6. За спроведување на оваа одлука се овластува
Народната банка на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".

Бр. 23-2193/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1976.

Врз основа на член 11, точка 8, потточка б) од До-
говорот меѓу државите - страни во Североатлантскиот
договор и другите држави - учеснички во Партнерст-
вото за мир за статусот на нивните сили ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 29/96) и член 46,
став 3 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен
весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98),
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ВРЗ ОСНОВА
НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОТУГАТ СТОКИТЕ КОИ
ПРЕТХОДНО СЕ УВЕЗЕНИ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА
ЦАРИНА И ДАНОК ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАТО -
СИЛИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат условите под кои мо-
жат да се отуѓат стоките кои претходно се увезени без
плаќање на царина и данок на промет на производи,
односно данок на додадена вредност (во натамошниот
текст: данок) за потребите на НАТО - силите во Ре-
публика Македонија.

Член 2

Отуѓувањето на стоките од точка 1 на оваа одлука
се врши по пат на јавна продажба (наддавање или со-
бирање на понуди), во посебно определен склад -
простор за таа намена.

Член 3

Продавачот на стоките, овластен според член 11,
точка 8, потточка б) од Договорот меѓу државите -
страни во Североатлантскиот договор и другите др-
жави - учеснички во Партнерството за мир за статусот
на нивните сили, е должен:

а) да пресмета и уплати царина и данок на продаж-
ната вредност на стоките кои се продадени на јавната
продажба, со примена на стапките на царината и дано-
кот кои се во важност на денот на јавната продажба.
Царината и данокот се пресметуваат и наплатуваат на
постигната цена на секој вид на стока одделно.

б) износот на царината и данокот да ги уплати на
пропишаните уплатни сметки во рок од 5 дена по де-
нот на завршувањето на продажба.

в) за секоја јавна продажба продавачот е должен
во рок од 5 (пет) дена по денот на завршувањето на
продажба да поднесе до надлежната царинарница
ЕЦД за увоз со прилог на исправи (извештај со прег-
лед на стоки, вид, количество, постигната продажна
цена и др.) и вирман за уплатена царина и други увоз-
нички давачки.

г) да формира комисија за спроведување на јавната
продажба од три члена и ги одреди нејзините надлеж-
ности.

Член 4

Јавната продажба се врши под следните услови:
- огласот се објавува во дневен печат и тоа најдоц-
на 10 дена пред денот на јавната продажба и треба да
содржи: услови за јавна продажба, податоци за видот и
состојба на стоките, денот, часот и местото на
одржување на јавната продажба, висината и начинот
на полагање кауција за учествување во јавната
продажба, како и за денот, часот и местото на кое
може да се разгледаат стоките што се изложуваат на
јавната продажба;

- на јавната продажба можат да учествуваат прав-
ни и физички лица;

- за секоја јавна продажба продавачот води запис-
ник во кој се внесуваат податоци за: стоките, учесни-
ците на јавната продажба или поднесените понуди со

податоци на учесниците, постигнатата продажна цена и купувачите;

- ако купувачот во рок одреден во јавниот повик не ја уплати купопродажната вредност го губи правото на враќање на кауцијата, а стоките повторно се излагаат на јавна продажба.

Член 5

Јавната продажба се смета за неуспешна ако се утврди дека понудите не одговараат на условите во огласот за јавната продажба или нема понудувач. Ако стоките не се продадат на јавната продажба, продажбата може да се изврши по пат на непосредна спогодба или стоките да се отстапат без надомест.

Член 6

Продавачот е должен да го извести Министерството за финансии за видот и количините на стоки за јавната продажба. По добиеното известување, Министерството за финансии во рок од 5 (пет) дена го известува продавачот за согласноста за објавување на продажбата. За секое извршено јавно продавање продавачот е должен на Министерството за финансии да му достави извештај за извршената продажба на стоките по видови, количини, постигната цена и купувачи.

Член 7

На јавната продажба не можат да бидат продавани стоки, што се штетни или опасни за човековата животна и работна средина, како и на стоки чии што увоз е забранет.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1985/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1977.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА СО СЕДИШТЕ ВО БУДИМПЕШТА

Член 1

Република Македонија отвора Дипломатско-конзуларно претставништво во Република Унгарија во ранг на Амбасада со седиште во Будимпешта.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2232/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1978.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/91) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕГУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА КУБА

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Куба на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Бр. 23-2250/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1979.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ "НИКО НЕСТОР" - СТРУГА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно училиште "Нико Нестор" - Струга, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 7 април 2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-976/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1980.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.1999 ГОДИНА НА ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за утврдување и усвојување на Годинската сметка за период од 01.01. до 31.12.1999 година на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје УО бр. 02-960/15/3-1 од 29.02.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, на седницата одржана на 29.02.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1089/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1981.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА УТВРДУВАЊЕ НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ СПРЕМА КАМАТИТЕ ВО ЗЕМЈИТЕ НА ДОМИЦИЛНИТЕ ВАЛУТИ

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за методологијата на утврдување на каматните стапки на депонираното девизно штедење спрема каматите во земјите на домицилните валути ("Службен весник на Република Македонија" бр. 83/92, 81/93, 70/94, 2/96 и 35/97).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2128/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1982.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.05.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам и градежништво и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

3707

Хемиски препарати за фотографски намени (освен лакови, лепила, средства за лепење и слични препарати); неизмешани производи за фотографска употреба, подготвени во одмерени дози или подготвени за продажба на мало во форма готова за употреба:

3707 90
3707 90 90 00

-Друго;
-Друго
а) тонер

1 парче

1	2	3	4
8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснивање на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 50		-Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици;	
8471 50 90 00		- Друго а) персонален компјутер IBM PC 300 GL, 533 Mhz, 128 MB/10, 4GB, Ethernet Card 10/100, CD ROM 40h, Fax modem 56,6	2 парчиња
8471 60		-Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
8471 60 40 00		-Печатари а) Ласерски матичен печатар	1 парче
8471 60 90 00		-Друго а) Екран: IBM Color monitor 3202 NEU, 15	2 парчиња
8471 70		-Мемориски единици:	
8471 70 51 00		-Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички а) CD-RW Drive	1 парче
8504		Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калемии:	
8504 40		-Статички конвертори (претворувачи):	
8504 40 30 00		-Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци а) UPS PARTNER 750	2 парче
8517		Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:	
8517 21 00 00		-Телефакси а) MP-C-20	1 парче
9009		Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактно копирање и апарати за термичко копирање:	

1	2	3	4
		-Електростатички апарати за фотокопирање:	
	9009 30 00 00	-Апарати за термичко копирање	
	9009 90	а) NP63/7 fotokopir	1 парче
	9009 90 90 00	--Делови и прибор:	
		--Друго	
		а) ADF-A1	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1990/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1983.

Врз основа на член 185 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.05.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неопфатени на друго место:	
	8471 30 00 00	-Портабл дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј	
		а) Персонален компјутер	1 парче
	8471 50	-Дигитални централни единици освен оние од тар.подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици; мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
	8471 50 90 00	-- Друго	
		а) Процесор работна	

8471 60	станција	2 парчиња
	- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
8471 60 90 00	--Друго	
	а) Монитор	2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2092/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1984.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.05.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8517		Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:	
	8517 50	-Телефонски апарати (телефони); видеофони:	
		-Други апарати, за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:	
	8517 50 90 00	-- Други	
		а) Комуникациски уред, модем ERICSSON HT2-HT-210 HDSL	
		Modem	6 парчиња
		б) комуникациски уред ERICSSON	

HT1-HT111 HD-SL
Modem 2 парчиња
в) Комуникациски
уред, модем ERIKS-
SON HT1-HT-114
HDSL
Modem 4 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1989/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1985.

Врз основа на член 185 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 50

- Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:

8471 50 90 00

- Друго
а) IBM Netfinity 3000 (P III 500 64 MB 9.1 GB)

8471 60

- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:

8471 60 90 00

---Друго
а) IBM G 54 15 s/g monitor

1 парче

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2091/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1986.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8517

Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:

8517 50

- Телефонски апарати (телефони); видеофони:
- Други апарати, за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:

8517 50 90 00

- Други
а) Модеми

8 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1991/1
9 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1987.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БЕРОВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Дедо Иљо Малешевски" - Берово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Марин Гогошевски,
- Жарко Мирчевски.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Дедо Иљо Малешевски" - Берово се именуваат:

- Марија Мустачка, приватен стопанственик,
- Никола Ковачовски, адвокат.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ванчо Китанов" - Пехчево, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Јасна Михајлова,
- Стојан Хаџи Иванов.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ванчо Китанов" - Пехчево се именуваат:

- Маноил Стефановски, приватен стопанственик,

- Милица Везенковска, приватен стопанственик.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Петров - Русински" с. Русиново, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Кирил Буровски,
- Илија Поповски.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Петров - Русински" - с. Русиново, се именуваат:

- Љупчо Белчовски,
- Горан Механџиски, приватен стопанственик.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/27

13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1988.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СТРУГА

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - Струга, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Мирјана Наумоска,
- Зоран Цоклески.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - Струга се именуваат:

- Мате Дејкоски, директор на Хотел "Изгрев" - Струга,
- Љубица Јанкоска, воспитувач во градинка "Мајски цвет" - Струга.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јосип Броз Тито" - Струга, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Вера Попоска,
- Мирјана Докоска.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јосип Броз Тито" - Струга се именуваат:

- Ламбе Нестороски, технички секретар во Фондот за здравствено осигурување ПЕ Струга,
- Славица Секулоска, самостоен програмер на компјутери.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар Влахов" - с. Радожда, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Јован Крчески,
- Наум Кутаноски.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар Влахов" - с. Радожда, се именуваат:

- Жарко Шоποςки, шеф на сала во хотел "Бисер" - Струга,
- Ристе Шајноски, вработен во "Телеком" - Струга.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - с. Подгорци, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Боро Будиноски,
- Богдан Петрески.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - с. Подгорци, се именуваат:

- Слободан Стојаноски,
- Сафет Авмедовски, работник во МВР.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Единство" с. Октиси, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Канија Цаноски,
- Васил Србаноски.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Единство" с. Октиси, се именуваат:

- Зоран Стефаноски, началник на Одделението-Струга на Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија,
- Зоран Јоноски, вработен во ПП "Техно" - Струга.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - Лабуништа, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Гетан Кадриоски,
- Евда Попоска.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Маршал Тито" - Лабуништа, се именуваат:

- Недим Мемишовски, дипл. политиколог,
- Сафет Казимоски, приватен стопанственик.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - с. Дрслајца, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Стефан Колоски,
- Ристо Танески.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" с. Дрслајца, се именуваат:

- Мирче Ристески, вработен во ЈП "Комунално" - Струга,

- Трајко Нелоски, приватен стопанственик.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Зини Хани" с. Велешта, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Муса Мусаи,
- Неви Дервиши.

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Зини Хани" - с. Велешта, се именуваат:

- Кујтим Жута, дипл. социолог,
- Целадин Кица, приватен стопанственик.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Наим Фрашери" - Делогожда, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Агим Даути,
- Абди Зиба.

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Наим Фрашери" - Делогожда, се именуваат:

- Асани Менди, приватен стопанственик с. Коришта,
- Идриз Жаку, вработен во ПТТ-Охрид - Деловна единица - Делогожда.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - с. Јабланица, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Митре Горески,
- Ангелко Мариноски.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" с. Јабланица, се именуваат:

- Вељо Филкоски, наставник во ОУ "Браќа Миладиновци" - Струга,
- Горан Будиноски, приватен стопанственик.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - Вевчани, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Будимир Калајџиски,
- Никола Наумоски.

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" Вевчани, се именуваат:

- Будимир Калајџиски, управник на Здравствениот дом - Вевчани,
- Никола Наумоски, вработен во Детското одморалиште "Мајски Цвет" - Струга.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ашим Агуши" - с. Радолишта, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Ислам Бафтиџари,
- Цевдет Даути.

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ашим Агуши" Радолишта, се именуваат:

- Султан Мехмети, приватен стопанственик,
- Лумани Мурат, доктор по ветеринарна медицина
- с. Франгово.

13. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/28
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1989.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
ГЕВГЕЛИЈА

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Владо Кантарциев" - Гевгелија, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Олга Бламовска,
- Павле Ников,

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Владо Кантарциев" - Гевгелија, се именуваат:

- Тодор Кралев, вработен во ЗИК "Винојуг" - Гевгелија,
- Владо Јанчев, вработен во "Конти-хидропласт" - Гевгелија.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте Мисирков" - Гевгелија, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Александар Патиоров,
- Ратко Стојанов,

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте Мисирков" - Гевгелија, се именуваат:

- Ацо Шаклевски, вработен во Хотел "Југо" - Гевгелија,
- Јован Крстев, новинар во РТВ Гевгелија.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ристо Шуклев" - с. Негорци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Слободанка Дуева,
- Петар Узунов,

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ристо Шуклев" - Негорци, се именуваат:

- Илија Петков, вработен во "Негорски бањи" - Гевгелија,
- Ангел Мурцев, од с. Стојаково.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Петар Мусев" - Богданци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Владо Паунов,
- Димко Шутаров,

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Петар Мусев" - Богданци, се именуваат:

- Томе Пачарзлив, приватен стопанственик,
- Ангел Станчев, раководител во ЗИК "Изворски" - Богданци.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Стојаково, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Илија Карагашев,
- Никола Трајков,

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Стојаково, се именуваат:

- Перо Под Петров,
- Деониш Горев.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - с. Миравци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Горги Костадинов,
- Милан Јованов,

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - с. Миравци се именуваат:

- Јован Танчев,
- Илија Стојков, машински инженер.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Нов Дојран, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Ристо Цилев,
- Бранко Горѓиев,

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Нов Дојран, се именуваат:

- Сузана Богоева, геометар,
- Никола Цинов, вработен во ЈП "Комуналец" - Дојран.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/29
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1990.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
КИЧЕВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "д-р Владимир Полежиноски" - Кичево, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Бранко Мицкоски,
- Мирко Мишкоски,

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "д-р Владимир Полежиноски" - Кичево, се именуваат:

- Аце Сајкоски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
- Гоце Јаковлевски, заменик директор на ПУТ "Крушино 96" - ДОО - Кичево.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кузман Јосифовски Питу" - Кичево, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Миле Станоевски,
- Бране Стојкоски,

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кузман Јосифовски Питу" - Кичево, се именуваат:

- Миле Костески, дипл. економист,
- Љупчо Груевски, вработен во ЈП "Комуналец" - Кичево.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Санде Штерјоски" - Кичево, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Стојанче Стојаноски,
- Душан Јовески,

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Санде Штерјоски" - Кичево, се именуваат:

- Љубе Томески, вработен во ЈП "Комуналец" - Кичево,
- Илми Мехмеди, доктор на медицина.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Христо Узунов" - с. Другово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Ване Ванчоски,
- Борче Гаврилоски,

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Христо Узунов" - с. Другово, се именуваат:

- Паун Велјановски, приватен стопанственик,
- Кире Мојсески, дипломиран економист.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Мирче Ацев" - с. Лисичани, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Авнија Зејноски,
- Јове Настески,

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мирче Ацев" - с. Лисичани, се именуваат:

- Радован Аргироски, шумарски техничар,
- Живко Божиноски, професор во УЦСО "Мирко Милески" - Кичево.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме Груев" - с. Јагол Доленци, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Нуредин Османи
- Беќир Гиџа

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме Груев" - с. Јагол Доленци, се именуваат:

- Раим Максуги, дипл. инж, вработен во ФЛП - Осломеј

- Емроја Исен - пензионер

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Герѓ Кастриот - Скендербег" - с. Србица, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Казим Асани
- Ибраим Ибраими

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Герѓ Кастриот - Скендербег" - с. Србица, се именуваат:

- Џабир Бајрами, доктор на медицина
- Иса Неџири, референт во ЕЛС - Осломеј

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Милто Гура" - с. Стрелци, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Неџат Елези
- Раим Мехмеџи

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Милто Гура" - с. Стрелци, се именуваат:

- Касими Вели, референт во ЕЛС - Осломеј
- Челику Невруз, агроном

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Реџо Рушит Зајаси" - Зајас, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Букурје Лимани
- Оломан Сулејмани

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Реџо Рушит Зајаси" - Зајас, се именуваат:

- Сафер Хусеини, дипл. инж
- Мусли Муслиу, професор во УЦСО "Мирко Милески" - Кичево

10. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/30
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1991.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВИНИЦА

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Славчо Стојменски" - Веница, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Илван Ефтимов,
- Васил Стојменовски,

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Славчо Стојменски" - Веница, се именуваат:

- Живка Стојанова, началник на Имотно-правна служба - Веница,

- Панче Атанасов, техничар во "Панорама" - Кочани.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Веница, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Стојмир Николов,
- Драги Петков,

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Веница, се именуваат:

- Владимир Насев, вработен во "Метинд" - Веница,
- Голубина Станоевска, вработена во Здравствениот дом во Веница.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Парапунов" - с. Драгобраште, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Драган Николовски,
- Горѓи Петров,

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Парапунов" - с. Драгобраште, се именуваат:

- Борчо Серафимов, директор на "Електростопанство" - Веница,
- Снежана Атанасова, медицинска сестра.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Блатец, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Бранко Младеновски,
- Виолета Филипска,

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Блатец, се именуваат:

- Дончо Ангелов, градежен инженер во ГП "Пелагонија" АД - Веница,
- Димче Трајчев, електротехничар.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/31
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1992.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Мите Богоевски" - Ресен, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Панде Поповски,
- Зора Табаковска.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мите Богоевски" - Ресен се именуваат:

- Горѓи Сотировски, раководител на Подружница "Македонија пат" - Ресен,
- Димитар Муцевски, в.д. директор на Домот на културата "Драги Тозија" - Ресен.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Ресен, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Христо Георгиевски,
- Спасе Марковски.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Ресен, се именуваат:

- Гоце Соколевски, вработен во Министерството за одбрана - ПЕ - Ресен,
- Горѓи Ивановски, агент за осигурување во АДОР "Македонија" - Ресен.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Царев Двор, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Крсте Чаушевски,
- Слободан Мушаревски.

3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Царев Двор, се именуваат:

- Мите Николовски, вработен во Собранието на општина Ресен,

- Владе Шиндаковски, директор на Одделението за јавни приходи - Ресен.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Славејко Арсов" - с. Подмочани, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Бојан Беличевски,
- Благоја Јаневски.

4.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Славејко Арсов" - с. Подмочани, се именуваат:

- Јонче Кулумовски, директор на "Преспадрво" - Ресен,

- Гоко Стрезовски, директор на Радио Ресен - Ресен.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар Влахов" - с. Љубојно, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Михајло Костовски,
- Панде Тунтевски.

5.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Димитар Влахов" - с. Љубојно, се именуваат:

- Трајко Трајковски, вработен во РО "Преспатекс" - конфекција - Ресен,
- Зоран Костовски, вработен во Царинска испостава - Ресен.

6. За членови на Училишниот одбор во Пионерскиот центар "Јонче Цветковски" - Ресен, се именуваат:

- Методија Пашковски, директор на ЈЗО Здравствен дом - Ресен,
- Неделко Полгошев, директор на Електродистрибуција "Светлост" - Ресен.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/32
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1993.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Тоде Хаџи Тефов" - Кавадарци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Благој Кичев,
- Томе Георгиев.

1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Тоде Хаџи Тефов" - Кавадарци, се именуваат:

- Николчо Нешковски, одделенски наставник,
- Лазо Чулев, приватен стопанственик.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - Кавадарци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Глигор Дубров,
- Вукица Бањанска.

2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - Кавадарци, се именуваат:

- Ристо Ставров, приватен стопанственик,
- Орце Тодоровски, приватен стопанственик.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Тошо Велков Пепето" - Кавадарци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Диме Горчев,
- Ангел Еленов.

3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Тошо Велков Пепето" - Кавадарци, се именуваат:

- Веселин Стојановски, дипл. земјоделски инженер,
- Соња Павлова, дипл. економист.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Димката Ангелов - Габерот" - с. Ваташа, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Јован Кузманов,
- Данаил Грков.

4.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Димката Ангелов - Габерот" - с. Ваташа, се именуваат:

- Роза Гркова,
- Блага Карадакова, директор на Фондот за здравство - Кавадарци.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Пере Тошев" - Росоман, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Лазар Симоновиќ,
- Дафинчо Ристов.

5.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Пере Тошев" - Росоман, се именуваат:

- Перо Гелов, дипл. земјоделски инженер,
- Драги Ангелковски.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Кавадарци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Илија Пемов,
- Дијана Атанасова.

6.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Кавадарци, се именуваат:

- Ленче Тодоровска, директор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кавадарци,
- Бошко Илиев, доктор на медицина, вработен во Медицинскиот центар во Кавадарци.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Димката Ангелов Габерот" - Кавадарци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Драгица Митрева,
- Диме Пендов.

7.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Димката Ангелов Габерот" - Кавадарци, се именуваат:

- Душко Горгиев, директор на хотел "Фени" - Кавадарци,

- Цветанка Чулева, професор во ЦСО "Киро С. Брќо" - Кавадарци.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОМБУ "Лазо Мицев - Рале" - Кавадарци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Лазар Мишев,
- Снежана Мешкова.

8.1 За членови на Училишниот одбор во ОМБУ "Лазо Мицев - Рале" - Кавадарци, се именуваат:

- Душанка Николова, дипл. правник,
- Вероника Костадинова, студент на Педагошкиот факултет - Штип.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/33
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1994.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
КОЧАНИ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Кочани, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Благој Диванисов,
- Гордан Зафиров.

1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Кочани, се именуваат:

- Мирко Димитров, приватен стопанственик,
- Драган Христов, приватен угостител.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Карев" - Кочани, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Благој Ситновски,
- Никола Серафимов.

2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Карев" - Кочани, се именуваат:

- Николчо Наков, вработен во ЈВП "Брегалница" - Кочани,

- Огњан Стоименов, дипл. арх. "ПУИК" - Кочани.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Малина Поп Иванова" - Кочани, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Никола Игњатов,
- Јованка Милоевиќ.

3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Малина Поп Иванова" - Кочани, се именуваат:

- Аргир Аргиров, професор,
- Ване Тодосиев, дипл. земјоделски инженер.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Раде Кратовче" - Кочани, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Милан Ангелов,
- Софија Димитрова.

4.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Раде Кратовче" - Кочани, се именуваат:

- Олга Горѓиева, вработена во ЈЗО Медицински центар - Кочани,

- Бранко Стоименов, техничар.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте П. Мисирков" - населба Оризари, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Ванчо Глигоров,
- Крум Трендов.

5.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте П. Мисирков" - населба Оризари, се именуваат:

- Стојан Данев, учител во пензија,

- Николина Наковска, вработена во "Стопанска банка" АД - Кочани.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Г. Подлог, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Никола Игњатов,
- Никола Митев.

6.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Г. Подлог, се именуваат:

- Гоце Арсов,
- Благојче Георгиев, студент на Електротехнички факултет - Скопје.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Тодор Арсов" - Зрновци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Лилјана Јовчевска,
- Љубица Костадинова.

7.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Тодор Арсов" - Зрновци, се именуваат:

- Венко Зашев, приватен стопанственик,
- Блаже Станков, началник на ПЕ - Кочани на Министерството за труд и социјална политика.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - Облешево, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Горѓи Марковиќ,

- Стојан Стефанов.

8.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - Облешево, се именуваат:

- Кирил Ханџиски, професор во УЦСО "Љупчо Сантов" - Кочани,
- Далиборчо Арсов, студент на филозовскиот факултет - група историја - Скопје.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Мирче Ацев" - с. Кучичино, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Ване Николов,
- Димитар Топуков.

9.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мирче Ацев" - с. Кучичино, се именуваат:

- Мирјана Максимова, в.д. директор на РУ "Ленин" - Кочани,

- Благојчо Ристов, вработен во АД индустрија "Руен" - Кочани.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - с. Соколорци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Нисе Зафиров,
- Ацо Ставрев.

10.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - с. Соколорци, се именуваат:

- Марин Апостолов, раководител на Фондот за здравство - ПЕ - Кочани,
- Илчо Стојанов, секретар на Советот на општина Чешиново.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОМУ "Стеван Мокрањац" - Кочани, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Серафим Јанев,
- Ристо Јуруков.

11.1 За членови на Училишниот одбор во ОМУ "Стеван Мокрањац" - Кочани, се именуваат:

- Љупчо Тодосиев, приватен угостител,
- Весна Стојановска, професор во ОУ "Гоце Делчев" - Г. Подлог.

12. За членови на Училишниот одбор во Работничкиот универзитет "Ленин" - Кочани, се именуваат:

- Борчо Николов, економски техничар,
- Роска Кузмановска, економски техничар.

13. За членови на Училишниот одбор на Пионерскиот дом "АСНОМ" - Кочани, се именуваат:

- Лазар Миленков, дипл. земјоделски инженер,
- Борис Илиев, дипл. економ. во АД "Хартија" - Кочани.

14. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/34
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1995.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
ВАЛАНДОВО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јосип Броз Тито" - Валандово, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Весна Тошева,
- Согир Тодоров.

1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јосип Броз Тито" - Валандово, се именуваат:

- Илија Митков, професор во ОУ Страшо Пинџур"
- с. Јосифово,
- Крсто Лазов, вработен во ПЕ на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Валандово.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - с. Јосифово, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Ристо Зиланов,
- Стојан Манолев.

2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - с. Јосифово, се именуваат:

- Стојан Манолев, професор во ДСУ "Гоце Делчев" - Валандово,
- Младен Костадинов, професор во ДСУ "Гоце Делчев" - Валандово.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/35
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1996.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
ДЕМИР ХИСАР**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Демир Хисар, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Вангелко Лозановски,
- Борис Гурковски.

1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Демир Хисар, се именуваат:

- Вељко Ставревски, директор на Одделението за јавни приходи - Демир Хисар,
- Кристина Митревска, вработена во ПП "Ксенос" - Демир Хисар.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Жван, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Перо Лозановски,
- Аце Филиповски.

2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Жван, се именуваат:

- Љубе Николовски, вработен во АД "Рудник - Сопотница" - Демир Хисар,
- Лазо Дамчевски, вработен во ГИП "Гоце Делчев" - Демир Хисар.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме Груев" - с. Смилево, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Јован Даскаловски,
- Ристо Пејчиновски.

3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме Груев" - с. Смилево, се именуваат:

- Пецо Генески,
- Мендо Талевски, вработен во Одделението за премер и катастар - Битола - Демир Хисар.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/36
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1997.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
ДЕЛЧЕВО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ванчо Прке" - Делчево, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Петруш Попов,
- Љупчо Прачковски.

1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ванчо Прке" - Делчево, се именуваат:

- Горги Манов, шеф на Царинска испостава - Делчево,

- Круме Николовски, дипл. инж. по хемија.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - Делчево, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Мирко Иванов,
- Тодор Глинџарски.

2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - Делчево, се именуваат:

- Мина Илиева, советник во ПЕ - Делчево на Педагошкиот завод на Македонија,
- Љубица Гоцевска, вработена во Радио-телевизија

- Делчево.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Македонска Каменица, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Вера Досева,
- Димчо Митровски.

3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Македонска Каменица, се именуваат:

- Здравко Мирчевски, вработен во општината Македонска Каменица,

- Златко Стојков, вработен во РОЦ "САСА" - Македонска Каменица.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/37
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1998.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА
НЕГОТИНО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Неготино, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Томе Ристевски,
- Димитар Трифунов.

1.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Неготино, се именуваат:

- Борис Касапинов, началник во Министерството за урбанизам и градежништво - ПЕ - Неготино,
- Борис Димов, директор на АД "8-ми Ноември" - Неготино.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - Неготино, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Стефче Јорданов,
- Томе Мишев.

2.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - Неготино се именуваат:

- Илија Тодорчев, раководител на РЕ на Телекомуникации - Неготино.

- Драган Илиевски, началник на Одделението за јавни приходи - Неготино.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Димче Ангелов-Габерот" - Демир Капија, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Ристо Деловски,
- Илија Горѓиев.

3.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Димче Ангелов-Габерот" - Демир Капија, се именуваат:

- Слободан Чапов, директор на Шумското стопанство - Демир Капија,

- Петре Мојсов, наставник во ОУ "Страшо Пинџур" - Неготино.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - Долни Дисан, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Душанка Маркова,
- Бранко Огњанов.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - Долни Дисан, се именуваат:

- Цветанка Тодорова, професор по историја,
- Бранко Огњанов, вработен во матичната библиотека во Долни Дисан.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОМУ "Владимир Арсовски" - Неготино, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Љупчо Глигоров,
- Илија Ташев.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОМУ "Владимир Арсовски" - Неготино, се именуваат:

- Лазар Ризов, судија во Основниот суд - Неготино,
- Елена Ликарск, професор во Работничкиот универзитет - Неготино.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/38
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1999.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КРУШЕВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Карев" - Крушево, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Петар Котески,
- Пецо Кузмановски.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Карев" - Крушево, се именуваат:

- Јани Маја, раководител на ПЕ Крушево на Министерството за одбрана,

- Кире Сотирски, раководител на Фондот за здравствено осигурување ПЕ - Крушево.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Лирија" - Житоше, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Живко Звездакоски,
- Милан Михајлов.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Лирија" - Житоше, се именуваат:

- Никола Јовановски, в.д. директор на Историскиот музеј во Крушево,

- Селман Селмани, началник во Министерството за труд и социјална политика Подрачна единица - Крушево.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - с. Бучин, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Илија Дамчески,
- Јосиф Талески.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Кирил и Методиј" с. Бучин, се именуваат:

- Славе Најдоски, директор на ДСУ "Наум Наумовски-Борче" - Крушево,

- Целе Тошески, началник на ПЕ во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Крушево.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/39
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2000.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ОХРИД

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Братство Единство" - Охрид, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Љубица Василевска,
- Никола Маноски.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Братство Единство" - Охрид, се именуваат:

- Кујтим Коку, републички инспектор за труд во Министерството за труд и социјална политика - Подрачна единица - Охрид,
- Војне Војнески, директор на АД "Слобода" - Охрид.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Климент Охридски" - Охрид, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Елида Битракова,
- Лилјана Мишева.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Климент Охридски" - Охрид, се именуваат:

- Димитар Мартиноски, директор на "Комуналец" - Охрид,

- Иљо Рупески, директор на "Еуротел" - Охрид.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Григор Прличев" - Охрид, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Благоја Блажевски,
- Марија Попоска.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Григор Прличев" - Охрид, се именуваат:

- Никола Начески, вработен во Царинарница - Охрид,

- Томислав Пецаков, директор на Медицинскиот центар во Охрид.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Христо Узунов" - Охрид, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Горѓи Тодороски,
- Перо Србиноски.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Христо Узунов" - Охрид, се именуваат:

- Смиле Наумоски, в.д. директор на Градската библиотека "Григор Прличев" - Охрид,
- Науме Карамачоски, директор на ЕМУЦ "Св. Наум Охридски" - Охрид.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Охрид, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- д-р Деса Косаркоска,
- Ацо Миладиноски.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Охрид, се именуваат:

Јоце Китески, професор во ОУ "Григор Прличев" - Охрид,
- Драган Кеџкоски, вработен во АГП "Застава" - Охрид.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Коле Неделковски" - с. Велгошти, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Боро Бунташески,
- Владо Чингоски.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Коле Неделковски" - с. Велгошти, се именуваат:

- Венко Колачоски, началник на УВР-МВР - Охрид,
- Бранко Речкоски, вработен во Основниот суд - Охрид.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Ванчо Николески" - с. Лескоец, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- м-р Перо Асимоски,
- Боро Георгиевски.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ванчо Николески" - с. Лескоец, се именуваат:

- д-р Јосиф Андреевски, декан на Факултетот за угостителство и туризам - Охрид,
- Тони Ивановски, вработен во Фондот за развој.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Наум Охридски" - с. Пештани, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Љубе Мешкоски,
- Трајче Симоновски.

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. Наум Охридски" - с. Пештани, се именуваат:

- Весна Толеска, професор во ОУ "Братство-Единство" - Охрид
- Марика Бубеска, професор во ОУ "Глигор Прличев" - Охрид.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" Косел, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Драган Недески,
- Климе Мојсоски.

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" Косел, се именуваат:

- Перо Аврамовски, маш. инж. вработен во "Гранит" - Охрид,
- Перо Климоски, приватен стопанственик.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Дебрца" Белчишта, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Марче Дулоски,
- Љубе Илчески.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Дебрца" Белчишта, се именуваат:

- Милчо Ангелоски, вработен во ЈП "Македонски шуми" Подружница Охрид,
- Илија Блажески, вработен во "Електро Охрид" - Охрид.

11. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/40
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2001.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВЕЛЕС

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Васил Главинов" - Велес, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Билјана Димовска,
- Раде Каначковиќ.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Васил Главинов" - Велес, се именуваат:

- Раде Андреевски, раководител на ПЕ - Велес на Министерството за одбрана,
- Александар Граматов, доктор на стоматологија, приватна ординација.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Блаже Конески" - Велес, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Надица Андреева,
- Ратка Гонева.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Блаже Конески" - Велес, се именуваат:

- Костадин Бабунски, дипл. правник, вработен во "Телекомуникации" - Велес,
- Ванчо Граматов, доктор на медицина, специјалист по општа хирургија во Медицинскиот центар во Велес.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Благој Кирков" - Велес, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Љупчо Гиков,
- Иван Синадиновски.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Благој Кирков" - Велес, се именуваат:

- Атанас Василев, доктор на медицина, вработен во Медицинскиот центар во Велес,
- Симеон Лазов, инж.металург во МХК "Злетово" - Велес.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Трајко Андреев" - Велес, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Оливера Јорданова,
- Ристо Јанев.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Трајко Андреев" - Велес, се именуваат:

- Марјан Гошев, директор на АК "Лозар" - Велес,
- Стојан Кулуџиоски, доктор на медицина во пензија.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јордан Хаџи Константинов - Џинот" - Велес, поради истек на времето за кое се именуваани се разрешуваат:

- Милан М. Дурмишевски,
- Вера Цуракова.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јордан Хаџи Константинов - Џинот" - Велес, се именуваат:

- Ангел Георгиев, вработен во Основниот суд во Велес,
- Анита Гошева, педагог во ОУ "Васил Главинов" - Велес.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - Велес, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Билјана Коќарова - Гушева,
- Светлана Ташева.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - Велес, се именуваат:

- Филимон Јанев, доктор на медицина, вработен во Медицинскиот центар во Велес,

- Венко Стојановски, приватен стопанственик.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Тодор Јанев" нас. Чашка, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Новак Костовски,
- Методија Трајковски.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Тодор Јанев" нас. Чашка, се именуваат:

- Бојчо Трајковски, хемиски техничар,
- Марјан Петровски.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - Извор, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Трајче Богоевски,
- Будимир Ристовски.

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" Извор, се именуваат:

- Марјан Ристовски,
- Љубе Димовски, економист.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Стојан Бурчевски" с. Иванковци, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Јован Митковски,
- Коста Нојков.

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Стојан Бурчевски" с. Иванковци, се именуваат:

- Добре Давитковски, вработен во АТШ "Транс Велес" - Велес,

- Илија Величковски, екон. техничар.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Киро Димов" - Велес, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Благој Богдановски,
- Стојна Јолдушева.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Киро Димов" - Велес, се именуваат:

- Блажо Стоиловски, директор на "Електровелес" - Велес,
- Емилија Здравкова, директор на Радио Велес - Велес.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Петре Поп - Арсов" - Богомила, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Мито Јордановски,
- Дане Поповски.

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Петре Поп - Арсов" - Богомила, се именуваат:

- Борче Николов, екон. техничар,
- Сашо Петровски, екон. техничар.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме Груев" - Градско, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Гоше Смарџиев,
- Миле Димков.

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме Груев" - Градско, се именуваат:

- Дане Петрушевски, началник на ПЕ - Велес на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,

- Виолета Малчева, секретар на општината Градско.

13. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Рајко Жинзифов" - с. Долно Оризари, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Гоце Јовановски,
- Фехим Јусовиќ.

13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Рајко Жинзифов" - с. Долно Оризари, се именуваат:

- Благој Јовановски, доктор на медицина, вработен во Заводот за здравствена заштита - Велес,

- Жарко Вангелов, вработен во Републичката геодетска управа - ПЕ - Велес.

14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Маца Овчарова" - Велес, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Петре Најдов,
- Катица Цилакова.

14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Маца Овчарова" - Велес, се именуваат:

- Димче Петров, дипл. инж. арх,
- Кире Камчев, директор на "Киро Кучук" - Велес.

15. За членови на Училишниот одбор во Центарот за детско творештво "Горе Органџиев" - Велес, се именуваат:

- Олга Новачева, технолог во Ф-ка за масло "Благој Горев" - Велес,
- Никола Гајдов,

16. За членови на Училишниот одбор на Работничкиот универзитет "Благој Страчков" - Велес, се именуваат:

- Ордан Ристовски, град.инж.вработен во ПП "Ива инжинеринг" - Велес,
- Јордан Виларов, вработен во Медицинскиот центар - Велес.

17. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/41
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2002.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24 96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Ораовица, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Коста Паунов,
- Андон Тодоров,

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Ораовица, се именуваат:

- Мито Аврамов, управувач на дампер во ПР МБ "Бучим" - Радовиш,
- д-р Никола Тударов, професор на Рударско - геолошкиот факултет - Штип.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Коста Рацин" - с. Подареш, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Горѓи Атанасов,
- Душко Чамински,

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Коста Рацин" - с. Подареш, се именуваат:

- Магда Николова, финансиски директор во АД "Јака - Табак" - Радовиш,
- Митко Коцев, управник на ПТТ - Подареш.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте П. Мисирков" - Радовиш, поради истек на времето за кое се именувани се разрешуваат:

- Ленче Гавритова,
- Славка Уневска,

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Крсте П. Мисирков" - Радовиш, се именуваат:

- Петре Темелков, раководител на ПЕ - Радовиш на Министерството за одбрана,
- Горѓи Гегов, раководител на "Телеком" - РЕ - Радовиш.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Карев" - Радовиш, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Павлина Стефанова,
- Оливера Дулдурова,

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Карев" - Радовиш, се именуваат:

- Горѓи Атанасов, приватен стопанственик,
- Петре Коцев, приватен стопанственик.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ".

Бр.17-57/43
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2003.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ПРОБИШТИП

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - Пробиштип, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Мијале Митев,
- Станка Ристевска,

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Браќа Миладиновци" - Пробиштип, се именуваат:

- Марјан Тасев, комерцијален директор на АД "Злетово Батерии" - Пробиштип,
- Гоце Јосев, раководител на увоз-извоз во АД "Злетово Батерии" - Пробиштип.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ "Никола Карев" - Пробиштип, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Станко Гичев,
- Витомир Јосифовски,

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Никола Карев" - Пробиштип, се именуваат:

- Божана Гончева, дипл. електро инженер во Рудници Злетово - Пробиштип.
- Мијалче Митов, вработен во Ученичкиот дом "Доне Божинов" - Пробиштип,

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ".

Бр.17-57/44
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2004.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кире Гаврилоски - Јане" - Прилеп, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Славко Трајкоски,
- Пара Маческа.

1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кире Гаврилоски - Јане" - Прилеп, се именуваат:

- Томе Миланоски, вработен во ЈП "Комуналец" - Прилеп,
- Зоран Величковиќ, машински инженер.

2. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Прилеп, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Ацо Димоски,
- Трајче Ристоски.

2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гоце Делчев" - Прилеп, се именуваат:

- Горан Томески, вработен во Центарот за унапредување на земјоделството - Прилеп,
- Илчо Капкоски, вработен во ЈП "Комуналец" - Прилеп.

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Добре Јованоски" - Прилеп, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Петре Петрески,
- Душко Дабески.

3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Добре Јованоски" - Прилеп, се именуваат:

- Митре Грнчески,
- Борка Томески, вработен во "Еуроинвест" - Прилеп.

4. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Ристо Шешоски,
- Милка Тасеска.

4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп, се именуваат:

- Владо Чакароски, професор во Гимназијата "Мирче Ацев" - Прилеп,
- Игор Димоски, професор во Гимназијата "Мирче Ацев" - Прилеп.

5. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - Прилеп, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Живко Симјаноски,
- Василка Младеноска.

5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Климент Охридски" - Прилеп, се именуваат:

- Илија Дренкоски, вработен во "Електро Прилеп" - Прилеп,
- Крсте Николоски, вработен во ЈП "Комуналец" - Прилеп.

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Блаже Конески" - Прилеп, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Билјана Ефтмоска,
- Душан Паркоски.

6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Блаже Конески" - Прилеп, се именуваат:

- Светлана Велеска, дипл. социолог во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп,
- Борче Јованоски, вработен во ЈП "Македонски шуми" - Подружница - Прилеп.

7. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Рампо Левката" - Прилеп, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- д-р Трајче Мудески,
- Кирил Ристески.

7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Рампо Левката" - Прилеп, се именуваат:

- Оливера Петреска, вработена во "Современ дом" - Прилеп,
- Миленко Тодески, дипл. инж. технолог во "Еуроинвест" - Прилеп.

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Орде Михајлоски - Оцка" - Прилеп, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Славица Конеска,
- Борис Ристески.

8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Орде Михајлоски - Оцка" - Прилеп, се именуваат:

- Свонко Наумовски,

- Виолета Петкоска, вработена во Работнички универзитет - Прилеп.

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Пецо Даскало" - Долнени, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Станко Митрески,
- Милан Христоски.

9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Пецо Даскало" - Долнени, се именуваат:

- Димче Наумоски,
- Васко Котески.

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - с. Мало Коњари, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Димко Настески,
- Зоран Сребреноски.

10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Страшо Пинџур" - с. Мало Коњари, се именуваат:

- Зора Спиркоска, вработена во Медицинскиот центар - Прилеп,
- Гоце Мавчев, вработен во "Електро Прилеп" - Прилеп.

11. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Мирче Ацев" - с. Лажани, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Алил Цафероски,
- Живко Василевски.

11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мирче Ацев" - с. Лажани, се именуваат:

- Ратко Дојчиноски,
- Зоран Дојчиноски.

12. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Круме Волнароски" - Тополчани, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Миле Тапанчески,
- Панде Чапкуноски.

12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Круме Волнароски" - Тополчани, се именуваат:

- Пеце Балбаноски,
- Васко Китески.

13. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Горче Петров" - с. Ропотово, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Валериј Петрески,
- Александар Димески.

13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Горче Петров" - с. Ропотово, се именуваат:

- Живко Гулески,
- Јован Радески, дипл. економист.

14. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Канатларци, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Трене Тренкоски,
- Сребренко Наумоски.

14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Канатларци, се именуваат:

- Здраве Атанасоски
- Бајрам Јусуфовски.

15. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Вера Циривири - Трена" - с. Дебреште, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Ицко Ефтмоски,
- Добре Талимџоски.

15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Вера Циривири - Трена" - с. Дебреште, се именуваат:

- Канија Алиоски, дипл. економист,
- Назмија Сулејманоски, дипл. социолог.

16. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Петре Глигуроски" - с. Костинци, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Илија Барлески,
- Татјана Мујаноска.

16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Петре Глигуроски" - с. Костинци, се именуваат:

- Рамадан Алиоски,
- Нурикемал Ибраимоски.

17. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Јонче Смугрески" - с. Обршани, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Кирил Павлоски,
- Драге Мургоски.

17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јонче Смугрески" - с. Обршани, се именуваат:

- Благоја Смугрески,
- Методија Кодински.

18. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Манчу Матак" - Кривогаштани, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Гоце Дуртаноски,
- Менде Мицакоски.

18.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Манчу Матак" - Кривогаштани, се именуваат:

- Слободан Чагароски, наставник,
- Ладе Клекачоски.

19. Од должноста членови на Училишниот одбор во ОУ "Пере Тошев" - с. Дупјачани, поради истек на времето за кое се именуваат се разрешуваат:

- Златко Јанески,
- Азем Адиловиќ.

19.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Пере Тошев" - с. Дупјачани, се именуваат:

- Стеван К. Димоски,
- Пецо Б. Димоски.

20. За членови на Училишниот одбор во Работничкиот универзитет "Моша Пијаде" - Прилеп, се именуваат:

- Стеван Секулоски, текстилен инженер,
- Стеван Апостолски, економист.

21. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-57/42
13 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2005.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. За советник на министерот за здравство, сметано од 1.05.2000 година, се назначува Јованка Костовска, доктор на медицина, досегашен виш републички санитарен и здравствен инспектор во Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-850/2
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2006.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО

1. За заменик на директорот на Казнено-поправниот дом Идризово се именува Цвета Бучи, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1974/2
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2007.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ**

1. За потсекретар во Министерството за финансии се назначува Ванчо Каргов, директор на Дирекцијата за сметководство во Народна банка на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2014/2
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2008.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за Управата за јавни приходи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ
ПРИХОДИ**

1. Се разрешува Лиман Куртиши, од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2032/1
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2009.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за Управата за јавни приходи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

1. За заменик на директорот на Управата за јавни приходи се именува Рауф Рамадани, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2033/1
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2010.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК
НА МИНИСТЕРОТ ЗА МЛАДИ И СПОРТ**

1. Се разрешува Ештреф Сулејмани од должноста помошник на министерот за млади и спорт.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2034/2
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2011.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА МЛАДИ И СПОРТ**

1. За помошник на министерот за млади и спорт се назначува Сабри Алими, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2035/2
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2012.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Сашко Станинов, досегашен директор на Управата за јавни приходи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2036/2
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2013.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМА НА
ПЛАТНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста членови на Управниот комитет за реформа на платниот систем на Република Македонија се разрешуваат:

- Јордан Марковски,
- Светлана Антоновска,
- Сашко Станинов,
- Ацо Спасовски,
- Марија Панкова,
- Драган Тилев,
- Маурицио Локалети,
- Глигор Бишев,
- Никола Кацарски,
- Сем Вакнин,
- Тони Димитриоски,
- Трајанка Лазароска,
- Драган Мартиновски,
- Нина Настева,
- м-р Зоран Ставрски.

2. За претседател и членови на Управниот комитет за реформа на платниот систем на Република Македонија се именуваат:

- а) за претседател:
- Никола Груевски, министер за финансии.
- б) за членови:

- Светлана Антоновска, директор на Заводот за статистика,
- Глигор Бишев, заменик на Гувернерот на Народната банка на Република Македонија,
- Зоран Глигоров, советник на министерот за финансии,
- Тони Димитриоски, директор на Управата за јавни приходи,
- Ванчо Каргов, потсекретар во Министерството за финансии,
- Никола Кацарски, директор на Заводот за платен промет,
- Маурицио Локалети, претставник од Европската комисија,
- Драган Мартиновски, помошник на министерот за финансии,
- Нина Настева, директор на пазар за пари и краткорочни хартии од вредност,
- Зоран Ставрски, потсекретар во Министерството за финансии,
- Бесник Фетаи, директор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-198/4
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2014.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државјанството на Република Македонија "Службен весник на Република Македонија" бр. 67/92), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за образување Поседна комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН И ЗАМЕ-
НИК ЧЛЕН НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ УСЛОВОТ - ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ
ЈАЗИК ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста член и заменик член на Поседната комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Ре-

публика Македонија, поради заминување на други должности се разрешуваат:

- а) членот
- Агим Шакири,
- б) заменик на членот
- Александар Даштевски,

2. За член и заменик член на Поседната комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија се именуваат:

- а) за член
- Љуфи Улбер, потсекретар во Министерството за внатрешни работи,
- б) за заменик на членот
- д-р Јадранка Владова, професор на Филолошкиот факултет - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2045/1
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2015.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 април 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Бејтула Адеми се разрешува од должноста член на Управниот одбор на јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија се именува Лендита Дука, дипл. хемиски инженер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2050/1
25 април 2000 година
Скопје

Претседател на Владата,
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2016.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за буџетите ("Службен весник на РМ" бр. 79/93, 3/94 и 71/96), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ

Член 1

Буџетот на Република Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа, буџетите на фондовите, корисниците и единките корисници на средства од буџетите, ги расчленуваат синтетичките (трицифрени) конта од класата 7 - приходи, пропишани со Уредбата за контниот план и за билансите за буџетот на Република Македонија, за буџетите на единиците на локалната самоуправа и за буџетите на фондовите и со Уредбата на контниот план за корисниците и единките корисници на средства од буџетите и фондовите, на аналитички конта согласно на класификацијата на приходите, која е составен дел на овој правилник.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за класификација на приходите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/97).

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јуни 2000 година.

Бр. 12-3266/1
28 април 2000 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА ОД КЛАСАТА 7 - ПРИХОДИ**КЛАСА 7: ПРИХОДИ****71 - ДАНОЧНИ ПРИХОДИ****711 - Данок од доход, од добивка и од капитални добивки****7111 - Персонален данок на доход**

711111 - Данок од плати и други лични примања од работници кај правни лица со општествен капитал,
711112 - Данок од плати и други лични примања од работници кај правни лица со приватен капитал,

711113 - Данок од пензии и инвалиднини,

711114 - Данок од плати кои физичко лице ги остварува од странство,

711115 - Данок на примања остварени по основ на договор за дело,

711116 - Данок од доход од земјоделска дејност по катастарски приход,

711117 - Данок од доход од земјоделска дејност по вистински доход,

711118 - Данок од доход на лични примања од стопанска и професионална дејност,

711119 - Данок од доход на лични примања од стопанска и професионална дејност што се плаќа на паушална основица,

711120 - Данок на приходи од имот и имотни права.

711121 - Данок од авторски права и права од индустриска сопственост,

711122 - Данок од приходи од капитал - од дивиденда,

711123 - Данок од од приходи од капитал - од камати,

711124 - Данок од капитални добивки - од продажба на недвижности,

711125 - Данок на капитални добивки - од продажба на хартии од вредност,

711126 - Данок од добивки од игри на среќа и други наградни игри,

711127 - Персонален данок од доход утврден со годишно решение на управата за јавни приходи.

711128 - Казни од неплаќање на персонален данок од доход,

711129 - Камата за доцнење во плаќањето на персонален данок од доход.

7112 - Данок од добивка

711211 - Данок од добивка од правни лица со општествен капитал,

711212 - Данок од добивка од правни лица со приватен капитал,

711213 - Данок од добивка од физички лица кои вршат регистрирана дејност,

711214 - Казни од неплаќање на данок од добивка,

711215 - Камати за доцнење во плаќањето на данок од добивка.

7113 - Други даноци од доход, од добивка и од капитални добивки

711311 - Други даноци од доход, од добивка и од капитални добивки од правни лица

711312 - Други даноци од доход, од добивка и од капитални добивки од физички лица.

712- Придонеси од плати за социјални фондови**7121 - Придонеси за фондот за пензиско и инвалидско осигурување**

712111 - Придонес од добивка за пензиско и инвалидско осигурување на работниците од правни лица со општествен капитал,

712112 - Придонес од добивка за пензиско и инвалидско осигурување на работниците од правни лица со приватен капитал,

712113 - Придонес од плати за пензиско и инвалидско осигурувањена работниците од правни лица со општествен капитал,

712114 - Придонес од плати за пензиско и инвалидско осигурување на работниците од правни лица со приватен капитал,

712115 - Придонес за доброволно пензиско и инвалидско осигурување,

712116 - Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на физички лица што вршат дејност, а не се обврзници за плаќање на данок,

712117 - Придонес за продолжено пензиско и инвалидско осигурување,

712118 - Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на работници кои се вработени кај физички лица што самостојно вршат дејност,

712119 - Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа Заводот за вработување за невработени лица,

712120 - Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на воените осигуреници,

712121 - Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за вработени кај странски и меѓународни органи и организации и конзуларни претставништва,

712122 - Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за изминати години,

712123 - Дивиденда по основ на акции стекнати од трансформацијата.

7122 - Придонеси за фондот за здравствено осигурување

712211 - Придонес од дополнителна задолжителна здравствена заштита за повреда и професионално заболување од добивка од правни лица со општествен капитал,

712212 - Придонес од дополнителна задолжителна здравствена заштита за повреда и професионално заболување од добивка од правни лица со приватен капитал,

712213 - Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на работниците од правни лица со општествен капитал,

712214 - Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на работниците од правни лица со приватен капитал,

712215 - Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на работни луѓе што самостојно вршат дејност,

712216 - Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на вршителите на дејност,

712217 - Придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица,

712218 - Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на пензија,

712219 - Средства за задолжително здравствено осигурување од Буџетот на Република Македонија,

712220 - Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на права од социјална заштита,

712221 - Придонес за задолжително здравствено осигурување од земјоделци и неземјоделци сопственици на земјоделско земјиште,

712222 - Придонес за дополнително задолжително здравствено осигурување,

712223 - Придонес за здравствено осигурување за изминати години,

712224 - Приходи од наплата на партиципации,

712225 - Други приходи на Фондот за здравствено осигурување,

7123 - Придонеси за Републичкиот завод за вработување

712311 - Придонес за вработување од плати на работници од правните лица со општествен капитал,

712312 - Придонес за вработување од плати на работници од правните лица со приватен капитал,

712313 - Придонес за вработување од работни луѓе кои самостојно вршат стопанска дејност,

712314 - Придонес за вработување од работни луѓе кои самостојно вршат стопанска дејност,

712315 - Придонес за вработување од плати од работниците вработени кај работни луѓе што самостојно вршат дејност, односно кај физички лица,

712316 - Придонес за вработување што го уплатуваат работниците на привремена работа во странство,

712317 - Придонес за вработување за изминати години.

713 - Даноци на имот

7131 - Данок на имот

713111 - Данок на недвижен имот од правни лица,

713112 - Данок на недвижен имот од физички лица,

713113 - Данок на подвижен имот од правни лица,

713113 - Данок на подвижен имот од физички лица.

7132 - Данок на наследство и подарок

713211 - Данок на наследство и подарок.

7133 - Данок на промет на недвижности и права

713311 - Данок на промет на недвижности и права.

7134 - Други даноци од имот

713411 - Други даноци од имот.

7135 - Казни и камати

713511 - Казни за неплаќање на даноци од имот,

713512 - Камати за доцнење во плаќањето на даноци од имот.

714 - Домашни даноци на стоки и услуги

7141 - Данок на промет и ВАТ

714111 - Данок на промет на производи по тарифен број 1,

714112 - Данок на промет на производи по тарифен број 2,

714113 - Данок на промет при увоз на производи од тарифен број 1 и 2,

714114 - Данок на промет на услуги по тарифен број 1,

714115 - ДДВ наплатен при увоз во земјата.

714116 - ДДВ наплатен од продажба на стоки во земјата,

714117 - Казни за неплаќање на ДДВ,

714118 - Камата за доцнење во плаќањето на ДДВ.

7142 - Акцизи

714211 - Акциза од моторни бензини МБ-86;

714212 - Акциза од моторни бензини МБ-98;

714213 - Акциза од безоловни моторни бензини МББ-95;

714214 - Акциза од млазно гориво и авионски бензин;

714215 - Акциза од дизел гориво Д-1;

714216 - Акциза од дизел гориво Д-2;

714217 - Акциза од масло за греење мазут лесно специјално - ЛС; лесно - Л; средно - С; тешко - Т; екстра тешко - ЕТ; ниско сулфурно лесно - НСЛ; ниско

сулфурно средно - НСС; ниско сулфурно тешко - НСТ;

714218 - Акциза од масло за греење екстра лесно ЕЛ;

714219 - Акциза од петролеј за мотори, петролеј за осветлување, авионски и моторни масла, минерални и мазивни масла и масти, хипоидни и други минерални масла и масти, како и масла за подмачкување и примарен (суров) бензин;

714220 - Акцизи од течен нафтен гас;

714221 - Акциза при увоз на деривати на нафта,

714222 - Акциза на преработки од тутун од тарифен број 2,

714223 - Акциза при увоз на преработка на тутун,

714224 - Акциза на алкохолни пијалоци (ракии, вињак и други жестоки пијалоци) од тарифен број 3,

714225 - Акциза на алкохолни пијалоци (виски) од тарифен број 3,

714226 - Акциза на алкохолни пијалоци (ликери) од тарифен број 3,

714227 - Акцизи при увоз на алкохолни пијалоци (ракии, вињак и други жестоки пијалоци),

714228 - Акцизи при увоз на алкохолни пијалоци (виски),

714229 - Акцизи при увоз на алкохолни пијалоци (ликери),

714230 - Акциза на пиво од тарифен број 3,

714231 - Акциза при увоз на пиво,

714232 - Акциза на патнички автомобили од тарифен број 4, точка 1,

714233 - Акциза на патнички автомобили од тарифен број 4, точка 2,

714234 - Акцизи на луксузни производи по тарифен број 5,

714235 - Акцизи на луксузни производи од тарифен број 5 - од природни скапоцени камења и природен бисер и производи од сите видови форми изработени со бесценети камења и бисер,

714236 - Акцизи на луксузни производи од тарифен број 5 - со рака изработени јазлени теписи со повеќе од 120.000 јазли по м²,

714237 - Акцизи на луксузни производи од тарифен број 5 - кожа од влекачи (змија, гуштер, крокодил и друго) и на сите производи изработени од тие кожи, како и од природни крзна и производи од тоа крзно (облека, обувки и други производи), застапени со повеќе од 50% од вредноста на производот, освен кожа и крзно од домашни животни и производи од тие кожи и крзна,

714238 - Акциза при увоз на луксузни производи,

714239 - Акцизи на увоз на луксузни производи од тарифен број 5 - од природни скапоцени камења и природен бисер и производи од сите видови форми изработени со бесценети камења и бисер,

714240 - Акцизи на увоз на луксузни производи од тарифен број 5 - со рака изработени јазлени теписи со повеќе од 120.000 јазли по м²,

714241 - Акцизи на увоз на луксузни производи од тарифен број 5 - кожа од влекачи (змија, гуштер, крокодил и друго) и на сите производи изработени од тие кожи, како и од природни крзна и производи од тоа крзно (облека, обувки и други производи), застапени со повеќе од 50% од вредноста на производот, освен кожа и крзно од домашни животни и производи од тие кожи и крзна,

714242 - Акциза на кафе од тарифен број 6 - (на сурово кафе по 70 денари/кг),

714243 - Акциза на кафе од тарифен број 6 - (на сурово кафе по 85 денари/кг),

714244 - Акциза на кафе од тарифен број 6 - (на мелено и екстракт од кафе по 90 денари/кг),

714245 - Акциза при увоз на кафе од тарифен број 6 - (на сурово кафе по 70 денари/кг),

714246 - Акциза при увоз на кафе од тарифен број 6 - (на сурово кафе по 85 денари/кг),

714247 - Акциза при увоз на кафе од тарифен број 6 - (на мелено и екстракт од кафе по 90 денари/кг),

714248 - Казни за неплаќање на акцизи,

714249 - Камата за неплаќањето на акцизи.

715 - Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)

7151 - Увозни давачки

715111 - Царини од правни лица со општествен капитал,

715112 - Царини од правни лица со приватен капитал,

715113 - Царини од физички лица.

7152 - Увозни такси

715211 - Посебни такси на увезени стоки од правни лица со општествен капитал,

715212 - Посебни такси на увезени стоки од правни лица со приватен капитал,

715213 - Посебни такси на увезени стоки од физички лица.

7153 - Други увозни давачки и такси

715311 - Посебни давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи,

715312 - Посебна давачка за израмнување на увезени стоки од правни лица со општествен капитал,

715313 - Посебна давачка за израмнување на увезени стоки од правни лица со приватен капитал,

715314 - Посебна давачка за израмнување на увезени стоки од физички лица,

715315 - Посебна давачка за царинско евидентирање,

715316 - Лежарина на стоки сместени во царински магацини и стоваришта,

715319 - Други приходи од царини,

7154 - Казни и камати

715411 - Казни за неплаќање на царини и увозни давачки,

715412 - Камата за доцнење во плаќањето на царини и увозни давачки,

716 - Други даноци

7161 - Други даноци кои не се класифицирани на друго место

716111 - Приходи 15% од наплатена камата за ненавремено платени јавни приходи,

716112 - Приходи 20% од оданочените непријавени приходи,

716113 - Приходи за отстранување на последици од елементарни непогоди,

716114 - Приходи од позитивни курсни разлики,

716119 - Други даноци,

717 - Даноци на специфични услуги

7171 - Комунални даноци

717111 - Комунални такси за привремен престој,

717112 - Комунална такса за истакнување на фирма, реклами и слично, што ја плаќаат правни лица со општествен капитал,

717113 - Комунална такса за истакнување на фирма, реклами и слично, што ја плаќаат правни лица со приватен капитал,

717114 - Комунална такса за истакнување на фирма, реклами и слично, што ја плаќаат физички лица,

717115 - Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, друмски и приклучни возила што се плаќа при регистрација, на возилата,

717116 - Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление,

717117 - Надомест за доделување на користење (уредување) на градежно земјиште,

717118 - Надомест за трајна пренамена на земјоделско земјиште,

717119 - Други приходи на заедниците за комунална дејност,

717120 - Такси за договори за станови,

717121 - Посебни превозни такси,

717129 - Други комунални такси.

718 - Такси за користење или дозволи за вршење на дејност

7181 - Дозволи за вршење на дејност

718111 - Дозволи за вршење на бизнис,

718112 - Професионални дозволи,

718113 - Надоместок за лиценци од игри на среќа,

718114 - Месечен паушален надоместок од одделни игри на среќа и забавни игри,

718115 - Надоместок за пренамена и закуп на земјиште,

718116 - Приходи од локации за изградба на инвестициони објекти.

7182 - Такса на моторни возила

718211 - Приходи од патарини од домашни возила,

718212 - Приходи од патарини од странски возила,

718213 - Такси за регистрирање на моторни и приклучни возила,

718214 - Дозволи за моторни чамци,

718215 - Надоместок за изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат,

718216 - Казна за штета сторена на патот или на јавните објекти.

72 - НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

721 - Претприемачки приход и приход од имот

7211 - Профит од дополнителни активности на Владини институции

721111 - Вишок на оперативна готовина од дополнителни активности на корисниците и единките корисници.

7212 - Приходи од јавни финансиски и нефинансиски институции

721211 - Профит од Народна банка,

721212 - Профит од Агенцијата за санација на банка,

721213 - Профит од Заводот за платен промет,

721214 - Камати на депонирани средства во НБРМ,

721215 - Добивки од Македонски телекомуникации,

721216 - Добивки од Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор,

721219 - Други профити од јавни институции.

7213 - Други приходи од имот

721311 - Камати од депозити во комерцијални банки,

721312 - Камати на заеми и кредити,

721319 - Други приходи на имот.

722 - Такси и надоместоци

7221 - Парични казни

722111 - Парични казни од сообраќајни прекршоци,

722112 - Парични казни за стопански престапи,

722113 - Парични казни за кривични дела,

722114 - Парични казни за девизни прекршоци,

722115 - Парични средства добиени од продажба на одземени стоки,

722116 - Приходи од мерење на емисија на штетни материи и казни за еколошки прекршоци,

722117 - Приходи од асистенции,

722119 - Други парични казни.

7222 - Судски такси

722211 - Судски такси во готови пари што ги плаќаат јавни претпријатија,

722212 - Судски такси во готови пари што ги плаќаат приватни претпријатија,

722213 - Судски такси во готови пари што ги плаќаат физички лица,

722214 - Приходи остварени со продажба на мало на судски таксени марки.

7223 - Административни такси

722311 - Царински такси во готови пари,

722312 - Конзуларни такси,

722313 - Административни такси во готови пари,

722314 - Приходи остварени со продажба на мало на административни таксени марки.

723 - Административни такси и надоместоци

7230 - Образование и обука

723011 - Такса за диплома и сертификат,

723012 - Такси за запишување,

723013 - Такса за испити,

723014 - Такси лабораториски,

723019 - Други образовни такси.

7231 - Помошни активности во образованието

723111 - Целодневна и претшколска грижа,

723112 - Средства за екскурзии,

723113 - Школарини за недипломски курсеви и семинари,

723114 - Станарини во ученички и студентски домови,

723115 - Такси за учество во студентски клубови,

723116 - Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции,

723119 - Други помошни активности во образованието.

7232 - Продажба на производи

723211 - Регистарски таблици за превозни средства,

723212 - Книги и други материјали за образование,

723213 - Хемиски материјали,

723214 - Лабораториски материјали,

723215 - Медицински материјали,

723216 - Лекови и вакцини,

723217 - Канцелариски материјали,

723218 - Продажба на печати и административни марки,

723219 - Приходи од продажба на производи и стоки,

723220 - Приходи од продажба на други производи.

7233 - Услуги за цивилна воздушна пловидба

723311 - Приходи остварени од надоместоци за слетување и АТЦ услуги,

723312 - Терминалски услуги,

723313 - Услуги при прелетување,

723314 - Авионска инспекција,

723315 - Одобрување на авионски кадар (персонал),

723319 - Други воздухопловни услуги.

7234 - Влезници и членарини

723411 - Членарини во институции од областа на културата,

723412 - Приходи од билети за културни манифестации,

723413 - Членарини во спортски клубови и спортски организации,

723414 - Приходи од билети за спортски приредби,

723419 - Други такси за приеми и членарини.

7235 - Угостителски услуги

723511 - Кафетерии и ресторани,

723512 - Репрезентативни услуги,

723519 - Други прехранбени услуги.

7236 - Услуги за копирање и публикување

723611 - Публикување,

723612 - Печатење,

723619 - Други такси за копирање и публикување.

7237 - Услуги од сместување

723711 - Хотелски соби,

723712 - Издавање на станови и станбени објекти,

723713 - Издавање на рекреативни објекти

723719 - Други услуги од сместување.

7238 - Здравствени услуги

723811 - Приходи од амбулантски здравствени услуги,

723812 - Приходи од болнички услуги,

723813 - Приходи од сертификат од лекови,

723814 - Приходи од сертификат од отрови,

723815 - Приходи од звање примарнус,

723819 - Други приходи од здравствени услуги.

7239 - Закупнини

723911 - Закупнина од објекти,

723912 - Закупнина од машини,

723913 - Закупнина од опрема.

724 - Други Владини услуги

7241 - Други Владини услуги

724111 - Приходи од земјоделски услуги,

724112 - Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови,

724113 - Приходи од архивски услуги,

724114 - Приходи од услуги на Заводот за стандардизација,

724115 - Приходи од услуги од метеорологијата,

724116 - Приходи од катастарски услуги,

724117 - Приходи од геодетски услуги,

724118 - Приходи од противпожарни услуги,

724119 - Приходи од возачки дозволи,

724120 - Приходи од владини инспекции,

724121 - Приходи од услуги од хидролошки основи и мерења,

724122 - Приходи од пасошки услуги,

724123 - Приходи од регистрација на даночен обврзник,

724124 - Приходи од услуги за сместување,

724125 - Приходи од тендери (јавни нарачки),

724126 - Приходи од меѓународна заштита на жигови,

724127 - Приходи од здравствена заштита на животни,

724128 - Приходи од задолжителна контрола на растенија,

724129 - Приходи од прогноза на време,

724130 - Приходи од превоз со авион и моторни возила,

724131 - Приходи од странски центар за генетски истражувања,

724132 - Надомест на трошоци за судска и прекршочна постапка,

724133 - Приходи од игри на среќа од неподигнати стокови и парични добивки,

724139 - Други владини услуги.

725 - Други неданочни приходи

7251 - Приватни компании

725111 - Тековни донации.

7252 - Физички лица

725211 - Тековни донации.

7259 - Други неданочни приходи

725911 - Придонес на средства за солидарност од добивка од правни лица со општествен капитал,

725912 - Придонес на средства за солидарност од добивка од правни лица со приватен капитал,

725913 - Придонес од плати за средства на солидарност од правни лица со општествен капитал,

725914 - Придонес од плати за средства на солидарнот од правни лица со приватен капитал,

725915 - Придонес на средства за солидарност од работни луѓе што самостојно вршат дејност,
 725916 - Други средства на солидарност,
 725917 - Приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници,
 725918 - Приходи по основ на отпис на обврски,
 725919 - Приходи по основ на вишоци,
 725920 - Приходи од наплатени пенали, награди и сл.,
 725921 - Приходи од наплатени отпишани побарувања,
 725922 - Приходи од осигурување на имот,
 725929 - Останати неданочни приходи.

73 - КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

731 - Продажба на капитални средства

7311 - Продажба на капитални средства

731111 - Приходи од продажба на станбени објекти,
 731112 - Приходи од продажба на деловни објекти,
 731113 - Приходи од продажба на транспортна опрема,
 731114 - Приходи од продажба на машинска опрема,
 731115 - Приходи од продажба на мебел и друга опрема.

732 - Продажба на стоки

7321 - Продажба на залихи

732111 - Приходи од продажба на стоки од стокови резерви.

733 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

7331 - Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

733111 - Приходи од продажба на земјиште,
 733112 - Приходи од продажба на правата на минерали,
 733113 - Приходи од продажба на авторски права, патенти и заштитни трговски знаци.

734 - Капитални трансфери од невладини извори

7341 - Трансфери на капитал од невладини извори

734111 - Од резиденти,
 734112 - Од странство.

74 - ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ

741 - Трансфери од други нивоа на власт

7411 - Тековни трансфери од други нивоа на власт

741111 - Тековни трансфери од други нивоа на власт,
 741112 - Трансфери од буџетот на Република Македонија,
 741113 - Трансфери од буџетите на фондовите,
 741114 - Пренесен вишок на приходи од претходната година.

7412 - Капитални трансфери од други нивоа на власт

741211 - Капитални трансфери од други нивоа на власт.

742 - Донации од странство

7421 - Општи и тековни донации

742111 - Приходи од Обединетите нации,
 742112 - Приходи од Меѓународниот Монетарен фонд,
 742113 - Приходи од Светската банка,
 742114 - Приходи од Европската Унија,
 742115 - Приходи од Европските држави,

742116 - Приходи по Меѓународни конвенции во Фондот за здравствено осигурување,
 742119 - Други општи и тековни донации.

7432 - Капитални донации

743211 - Капитални донации.

75 - ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ

751 - Краткорочни позајмици во земјата

7511 - Краткорочни позајмици во финансиски институции

751111 - Краткорочни позајмици во финансиски институции.

752 - Благајнички записи

7521 - Задолжување од благајнички записи

752111 - Задолжување од благајнички записи.

753 - Долгорочни обврзници

7531 - Задолжување од долгорочни обврзници

753111 - Задолжување од долгорочни обврзници.

754 - Друго домашно задолжување

7541 - Други домашни задолжувања

754111 - Други домашни задолжувања.

76 - ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

761 - Меѓународни развојни агенции

7611 - Задолжување кај меѓународни развојни агенции

761111 - Задолжување кај Меѓународен Монетарен Фонд,
 761112 - Задолжување кај Светската банка,
 761113 - Задолжување кај Европската унија,
 761119 - Други задолжувања кај меѓународни развојни агенции.

762 - Странски влади

7621 - Задолжување кај странски влади

762111 - Задолжување кај странски влади.

769 - Други задолжувања во странство

7691 - Други задолжувања во странство

769111 - Други задолжувања во странство.

77 - ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

771 - Продажба на хартии од вредност

7711 - Од јавни претпријатија

771111 - Приходи од продажба на акции на државен капитал во јавни претпријатија.

7712 - Од заеднички инвестиции и приватни претпријатија

771211 - Приходи од продажба на акции на државен капитал во претпријатија.

78 - ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ

781 - Приходи од наплатени дадени заеми

7811 - Наплатени заеми дадени на домашни лица

781111 - Приходи од наплатени заеми дадени на локалната самоуправа,

781112 - Приходи од наплатени заеми дадени на баџки,

781113 - Приходи од наплатени заеми дадени на јавни претпријатија,

781114 - Приходи од наплатени заеми дадени на приватни претпријатија,

781115 - Приходи од наплатени заеми дадени на други институции.

79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ

791 - Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците.

2017.

Врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92) на седницата одржана на 10 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат Правилата за продажба на акциите односно уделите кои во постапката за трансформација на претпријатијата со општествен капитал се издадени на Агенцијата на Република Македонија за приватизација, донесени од Управниот одбор на Агенцијата на 9 јули 1999 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Вера Станоевска од Крива Паланка и Снежана Стојменовска од Скопје поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точка 1 од оваа одлука затоа што тој не бил во согласност со законот.

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на член 95 став 1 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Управниот одбор на Агенцијата на РМ на 9 јули 1999 година ги донел Правилата за продажба на акциите односно уделите кои во постапката за трансформација на претпријатијата со општествен капитал се издадени на Агенцијата на РМ за приватизација.

Со овие правила се пропишуваат начинот и постапката за продажба на акциите и уделите.

Во член 2 е предвидено што содржи одлуката за продажба на акциите и уделите.

Во членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 е регулирано прашањето за начинот на продажба на акциите.

Во членот 11 е регулирано прашањето на продажба на удели и тоа со непосредна спогодба и со објавување на јавен повик за прибирање на понуда.

Во членовите 12, 13, 14 и 15 е регулирано прашањето за тоа што содржи јавниот повик, како се доставуваат понудите и ознаките што треба да ги содржат, што треба да содржи понудата за изразување интерес за купување на удели и рокот во кој се примаат понудите (8 дена) од денот на објавувањето и кој ги разгледува понудите.

Во преодните и завршните одредби не е предвидено дека овие правила ќе се објават (ниту се објавени).

Според член 95 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на РМ" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99 и 81/99) акциите и уделите што и ги издало друштвото настанато со трансформација, Агенцијата ги става на продажба под услови утврдени со овој закон.

Продажбата на акциите и уделите се објавува во еден од дневните весници што излегуваат во Република Македонија, во весниците на јазиците на националностите и во "Службен весник на РМ".

До организирање на пазар за продажба на акции, Агенцијата со правилник ги уредува начинот и постапката за продажба на акциите со кои располага согласно со овој закон.

Според член 96, одредбите од овој закон кои се применуваат на акциите во акционерското друштво, соодветно се применуваат и за уделите во друштвото со ограничена одговорност.

Врз основа на наведените одредби управниот одбор на Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на 8 декември 1994 година донела Правилник за начинот и постапката за продажба на акции и удели со кои располага Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на РМ" бр. 67/94), а на 15.11.1995 година е донесен Правилник за измена и дополнување на горенаведениот правилник ("Службен весник на РМ" бр. 58/95), со кој се уредува начинот и постапката за продажба на акции и удели со кои располага Агенцијата за приватизација. Имено, покрај другото со правилникот и со неговите измени се предвидени елементите што треба да ги содржи понудата за купување на удели и рокот во кој се поднесуваат понудите до Агенцијата. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на РМ" бр. 25/99) членот 95 став 1 се менува и гласи: "Акциите и уделите издадени на Агенцијата согласно со одредбите на овој закон, Агенцијата ги става на продажба.

Ставот 3 се брише.

Од изнесеното произлегува дека според Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Агенцијата со законот била должна да донесе Правилник со кој ќе го уреди начинот и постапката за продажба на акции и удели.

Со измените на законот Агенцијата не е овластена да донесува правилник за начинот и постапката за продажба на акции и удели, туку тие ги става на продажба согласно одредбите од Законот.

Со оглед на тоа што со донесување на оспорените правила Агенцијата го уредила начинот и постапката за продажба на акциите и уделите со кои располага и ако такво овластување не е содржано во законот, Судот оцени дека таа ги пречекорила законските овластувања и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.

У.бр. 227/99
10 мај 2000 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

2018.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за донесување Урбанистичка документација за с. Враништа - населено место на општина Струга во делот на зонирањето на атарот на село Враништа североисточно од регионалниот пат П-418 за бензиската пумпа, дрвна индустрија и мало стопанство, донесена од Советот на општина Струга на 14 јули 1999 година.

2. Се става вон сила Решението за запирање од извршување на поединечните акти или дејствува што се донесени, односно преземени врз основа на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од заменикот јавен правобрани-

тел на Република Македонија за подрачје Струга, по барање на Месната заедница на село Враништа и петиција потпишана од 50 граѓани на село Враништа, поведе постапка за оценување законоста на одлуката означена во точката 1 на ова решение, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со член 12 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

5. Судот на седницата утврди дека членот 1 од Одлуката предвидува донесување на урбанистичката документација за село Враништа - населено место на општина Струга.

Согласно членот 2 од Одлуката, урбанистичката документација содржи: текстуален дел (книга), графички дел и образложение за стручната расправа и јавната анкета.

Според членот 3 од Одлуката образложението за стручната расправа и јавната анкета, изготвена од општинската служба надлежна за работите на урбанизмот е составен дел на одлуката.

Членот 4 од Одлуката предвидува урбанистичката документација да ја спроведува Министерството за урбанизам и градежништво П.Е. - Струга по добивањето согласност за спроведување на Планот од Министерството за урбанизам и градежништво - Скопје.

Согласно членот 5 од Одлуката за урбанистичката документација се заверува со печат на Советот на општина Струга и потпис на претседавачот на советот на општина Струга.

Членот 6 од Одлуката предвидува истата да влезе во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Струга".

6. Градоначалникот на општина Струга, во одговорот на наводите во иницијативата наведе дека во почетокот на 1999 година, општината Струга повела постапка за донесување Урбанистичка документација за село Враништа - општина Струга. За таа цел, поконтретно за утврдување Нацрт урбанистичка документација, од ЈП за просторни и урбанистички планови Скопје - Подружница Охрид побарала да изготви Нацрт урбанистичка документација, графички приказ со зонирање на сите градби во рамките на атарот на с. Враништа и легенда со шематски објаснувања.

Ова јавно претпријатие после изведбата на нарачаниот Нацрт, комплетната урбанистичка документација ја доставило до општината Струга, со карактеристика на спорниот дел од атарот на с. Враништа - североисточно од регионалниот пат П-418, наменето за земјоделска обработка, т.е. лозја, ливади и пасишта.

После приемот на нацрт графичкиот дел согласно член 17 став 3 и член 18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, општината Струга спровела јавна анкета за утврдување Предлог урбанистичка документација за с. Враништа.

Во таа смисла Нацрт урбанистичката документација била јавно изложена во зградата на општина Струга и во просториите на Месната заедница с. Враништа. Иницирањето на постапката било публикувано преку локалните радио станици при што биле повикани сите заинтересирани лица, во рок од 15 дена, своите забелешки писмено да ги достави на посебни анкетни листови.

Во оставениот рок со уредно пополнета забелешка на анкетен лист се јавил единствено претседателот на Месната заедница од с. Враништа со барање за отворање пристапи до објекти и сервисни улици. Останатите граѓани имале само усмени интересирања за кои, соодветно одговори им давала Стручната комисија оформена од главниот архитект во деновите вторник и петок.

После завршувањето на "анкетниот рок" општината Струга спровела стручна консултација по Нацрт Урбанистичката документација со учество на стручни лица и тоа:

- Началникот на Министерството за урбанизам ПЕ Струга;

- Главниот архитект на град Струга;

- Директорот на ЈП за просторни и урбанистички планови во својство на изготвувач на документацијата;

- Претставник на "Телеком" - Струга;

- Началникот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ПЕ Струга;

- Заменик командирот на Секторот за сообраќај при ОВР Струга и

- Директорот на Фондот за локални патишта и улици.

Присутните лица на стручната консултација ставиле свои забелешки кои биле прифатени како корекции на Урбанистичката документација на с. Враништа. Во таа смисла изготвувачот на Нацрт урбанистичката документација предвидела изградба на трафостаница од 11=КВ, за потребите на "Телеком" - Струга предвидел локација за објект со свездеста форма непосредно до регионалниот пат, а вклопен бил и регионалниот водоснабдителен систем на "Проаква" - Струга.

Нацрт Урбанистичката документација со овие корекции била оформена како Предлог Урбанистичката документација за с. Враништа и како таква била доставена на донесување на Советот на Општина Струга.

Ниту во стручната консултација, ниту на седницата на Советот на Општина Струга не било расправано и одлучувано за сервисна зона и бензиска пумпа кои би биле зонирани северо-источно од регионалниот пат П-418.

Со други зборови, Советот на Општина Струга на седницата која и претходела на нападнатата Одлука расправал по Урбанистичката документација која во атарот на с. Враништа, северо-источно од регионалниот пат Струга - Дебар со ознака П-418 била зонирани како лозја, ливади и пасишта.

Тоа од причината што не постои анкетен лист со забелешки за таква урбанистичка предвиденост (индустриска зона и бензиска пумпа), на стручна консултација ниту еден субјект не побарал во тој дел опфат на индустриската зона и бензиската пумпа, а воедно и изготвувачот на Нацрт кој бил во законска процедура не зонирал такви објекти. Подоцна после спроведувањето на постапката за донесување на урбанистичка документација, без знаење или согласност на Советот на Општина Струга, без почитување на постапката за донесување на Урбанистички планови предвидена во чл. 17 ст. 3 и чл. 18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, непознат субјект своеволно извршил измена на графичкиот дел на оспорената Урбанистичка документација. Така графичкиот дел составен дел на оспорената одлука на советот на Општина Струга бр. 07-382/7 од 14.07.1999 год. во делот северо-источно од регионалниот пат П-418 (индустриска зона и бензинска пумпа) суштински се разликува со зонирањето на просторот, усвоено на Седницата на Советот на Општина Струга (лозје, ливади и пасишта).

7. Врз основа на изнесеното, Судот ја утврди следнава фактичка состојба:

Во февруари 1999 година, Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови Скопје-Подружница Охрид, изготвило нацрт-Урбанистичка документација за с. Враништа, населено место - Струга;

- На 23 март 1999 година градоначалникот на општина Струга, преку средствата за јавно информирање, објавил соопштение за спроведување јавна анкета за утврдување нацрт-урбанистичка документација за с. Враништа - населено место во општина Струга;

- Јавната анкета траела од 24 март до 7 април 1999 година, односно Нацрт-урбанистичката документација за с. Враништа била 15 дена истакната на видно место во селото и во зградата на локалната самоуправа на општина Струга;

- Заинтересираните граѓани и правни лица, додека траела јавната анкета, преку анкетни листови, доставувале забелешки до организаторот на анкетата;

- Изработувачот на Нацрт-урбанистичката документација за с. Враништа обезбедил присуство на ст-

ручни лица кои, во тој период од 15 дена, секој петок од 18,00 до 19,00 часот давале стручни појаснувања;

- Во Нацрт-урбанистичката документација која била предмет на јавната расправа и по која граѓаните пополнувале анкетни листови не била вртана ниту пензиската пумпа, ниту објекти на дрвна индустрија и мало стопанство;

- По завршувањето на јавната анкета, стручната комисија која била формирана со задача да ги согледа забелешките, изготвила Извештај од јавната анкета од кој се гледа дека сите забелешки од граѓаните с. Враништа биле усвоени, со исклучок на забелешката на претседателот на месната заедница која се однесувала на отворање сервисни улици и пристапи до поедини објекти, при што било заклучено истите да се решат со Деталниот урбанистички план;

- На 26 мај 1999 година, според Извештајот, Нацрт-урбанистичката документација е доставена на усвојување на првата седница на Советот на општина Струга;

- На 14 јули 1999 година, градоначалникот на општина Струга со Известување за постапување по Извештајот од спроведената стручна расправа по Нацрт-урбанистичката документација, констатирал дека со сите овие извршени корекции нацрт-урбанистичката документација, станува Предлог урбанистичка документација и оди на усвојување пред Советот на општина Струга;

- На 14 јули 1999 година Советот на општина Струга ја донел оспорената Одлука за донесување Урбанистичка документација под бр. 07-382/7 и

- На 6 септември 1999 година, Министерството за урбанизам и градежништво - Сектор за планирање на просторот, дало Согласност за спроведување на Урбанистичката документација за населено место Враништа, општина Струга.

Со тоа дефинитивно завршила постапката во врска со донесувањето и спроведувањето на урбанистичката документација во село Враништа - населено место Струга.

Меѓутоа, од увидот во истата, Судот утврди дека во конечното урбанистичко решение во северно-источниот дел од атарот на КО Враништа, северно-источно од регионалниот пат П-418 е вртана бензиска пумпа, дрвна индустрија и мало стопанство кои, како такви не постоеле во нацрт документацијата и по кои не е расправано.

8. Согласно член 7 став 1 точка 2 алинеја 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање во зависност од просторот, кој е предмет на планирање, како еден вид урбанистички план, се донесува урбанистичка документација за населено место во општината.

Согласно член 12 од Законот, урбанистичката документација се донесува за населено место во општината кое е од селски карактер.

Согласно член 17 став 3 од Законот по нацртот на урбанистичкиот план и урбанистичката документација за населено место во општина, се спроведува јавна анкета.

Членот 17 став 5 од Законот предвидува стручната расправа и јавната анкета по урбанистичката документација за населено место во општина да ги организира општината, односно Градот Скопје.

Согласно член 18 став 4 од Законот извештај за стручната расправа и јавната анкета по урбанистичката документација, со образложение за неприфатените забелешки (кое е составен дел на документацијата на планот), изработува општината, односно градот Скопје.

Согласно член 22 став 5 од Законот општината, меѓу другото, донесува урбанистичка документација за населено место за подрачјето на општината, а согласно ставот 6 на овој член од Законот урбанистичката документација може да се спроведува по издавање на согласност од Министерството надлежно за работите на урбанизмот.

Урбанистичката документација, за која не е издадена ваква согласност, согласно став 6 на овој член од Законот, се смета дека не е донесена.

Согласно член 23 став 1 од Законот со овој вид согласност се потврдува дека планот е донесен согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Оваа согласност, согласно став 2 на истиот член од Законот, се издава во рок од 30 дена од поднесувањето на барањето од страна на донесителот на планот, а доколку не се издадени во овој рок, ќе се смета дека истата е издадена.

Од наведените законски одредби произлегува дека Урбанистичката документација претставува еден вид урбанистички план кој се донесува за населено место во општината. (Во случајов за с. Враништа - населено место во општина Струга); дека јавната анкета по нацрт-урбанистичката документација ја организира општината, која потоа подготвува Извештај со образложение за неприфатените забелешки и дека согласност за спроведувањето на урбанистичката документација, издадена од Министерството за урбанизам е задолжителен услов.

Од изнесеното произлегува дека завршно со јавната анкета постапката при донесувањето на урбанистичката документација се одвивала согласно Законот за просторното и урбанистичкото планирање.

Меѓутоа, Судот утврди дека во вртувањето на бензиската пумпа и погонот за производство на бетонски елементи во конечниот графички дел на урбанистичкиот план (во случајов урбанистичката документација), независно дали ова измена ќе се оквалификува како измена од помал или поголем обем, затоа што Законот го познава само квалификативот измена на урбанистичкиот план која се врши по истата постапка пропишана за неговото донесување.

Според Судот, во случајов тоа значи дека на јавната анкета требало да се информираат граѓаните за ваквата измена на планот односно урбанистичката документација, која требала да биде вртана и во нацрт-урбанистичката документација за село Враништа, а која била изложена без овие содржини.

Имено, ако се има предвид дека урбанистичката документација содржи особено: намена на површините со граници на опфатот, основна сообраќајна мрежа и друга инфраструктура, услови и режим за градба (член 12 став 2 од Законот), при спроведувањето на јавната анкета, организаторот на истата бил должен да ги запознае присутните граѓани за внесување во нацрт-документацијата на новите содржини (бензиска пумпа и погон за произведување на бетонски елементи) и по истите граѓаните од с. Враништа требало да се произнесат.

Со оглед на тоа што во случајов граѓаните што учествувале во јавната анкета по нацрт-документацијата не биле запознаени со овие содржини (бензиска пумпа и погон за произведување на бетонски елементи) и по истите не се произнеле, Судот утврди дека оспорената одлука во делот што се однесува на зонирањето на атарот во с. Враништа, односно во северно-источниот дел означени како бензиска пумпа, дрвна индустрија и мало стопанство е несогласна со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

9. Судот го укина Решението за запирање од извршувањето на поединечните акти или дејствија донесени, односно преземени врз основа на Одлуката како беспредметно.

10. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

11. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проєвски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.

У. бр. 211/99

19 април 2000 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател
д-р Милан Недков, с.р.

2019.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА**1. Се поништуваат:**

а) Одлуката за издавање согласност за било каква изградба на територијата на Општина Чучер - Сандево, донесена од Советот на Општината на 23.06.1999 година ("Службен гласник на Општина Чучер - Сандево" бр. 5/99) и

б) Одлуката за висината на надоместокот за издавање на согласност за изградба на објекти на територијата на Општина Чучер - Сандево, донесена од Советот на Општината на 23.06.1999 година ("Службен гласник на Општина Чучер - Сандево" бр. 5/99).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Трајан Нешков од с. Кучевиште, со решение У.бр. 161/99 од 16.02.2000 година поведе постапка за оценување законитоста на одлуките означени во точка 1 под а) и б) од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Законот.

4. На седницата Судот утврди дека според член 1 од првооспорената одлука "изградба во населено место за кое има или нема урбанистичка документација за населено место, може да се врши до нејзиното донесување под услови и на начин што со општ акт ќе ги утврди општината". Според член 2 "било каква изградба на територијата на Општина Чучер - Сандево може да се врши само по претходна согласност на надлежната служба на Општината". Во член 3 е предвидено одлуката да влезе во сила со денот на нејзиното донесување, а да се објави во "Службен гласник на Општината".

Инаку, во уводот, донесителот на одлуката се повикува на член 25 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Судот исто така утврди дека на оваа одлука не е дадена претходна согласност од страна на министерството надлежно за работите во урбанизмот.

Со второоспорената одлука се уредува висината на надоместокот за добивање на согласност по основ на првооспорената одлука, и тоа во зависност од видот на објектите - станбени, станбено-деловни и деловни - и тоа од 200, 500 и 1000 денари (член 2). Во останатите членови (3 - 5) се утврдува жиро-сметката, надоместокот при легализација на објектите и влегувањето во сила. Оваа одлука за својот основ го утврдува член 62 во врска со член 29 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа.

5. Според член 25 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99) изградба во населено место, кое нема урбанистичка документација за населено место во општината, може да се врши, до нејзиното донесување, под услови и на начин што со општ акт ќе ги утврди општината. Општиот акт се донесува по претходна согласност на министерството надлежно за работите на урбанизмот.

Со оглед на тоа што првооспорената одлука е донесена без претходна согласност од надлежното министерство, Судот оцени дека таа не е во согласност во целина со член 25 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Со оглед на меѓусебната зависност на двете оспорени одлуки, Судот оцени дека е потребно да ја испитува законитоста на првооспорената одлука и од аспект на пропишувањето на согласноста за градба.

Во член 18 од Законот за изградба на инвестициони објекти ("Службен весник на РМ" бр. 15/90, 11/91, 11/94 и 18/99) е предвидено дека со градење на објект се започнува по добивање на одобрение за градење од републички орган на управата надлежен за работите на градежништвото, врз основа на барање со потребна документација (член 19) меѓу која спаѓаат и условите за градба, други технички услови (мислење од Заводот за заштита на споменици и сл.), како доказ за платени надоместоци кои според закон се плаќаат пред издавање на одобрение. Условите за градба, пак, според член 31 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ги соопштува министерството надлежно за работите на урбанизмот, а тие содржат општи и урбанистичко-архитектонски услови утврдени со плановите од член 7 од овој закон и општиот акт од член 25 од овој закон. Во овие закони не постои одредба која овозможува оваа процедура и надлежност да биде пропишана со акт на општината, ниту општината учествува во таа процедура.

Според тоа, иако е неспорно дека општината може да донесува не само урбанистичка документација, туку и општ акт што ја заменува, општината не може да пропишува постапка и административни услови за остварување на правото на градење. Оттука "согласноста за градба од општинска служба" ниту произлегува од законите како процесно овластување на општински орган, ниту како овластување на општината да пропишува процесни услови или постапка за остварување на правото на градење, поради што Судот оцени дека таа не е во согласност со означените законски одредби.

Со оглед на тоа што со второоспорената одлука само се утврдува надоместок за добивање на согласноста за градба и се утврдува неговата висина, Судот смета дека оваа одлука, како комплементарен акт, мора да се оценува во зависност од допуштеноста на согласноста за градба утврдена во првооспорената одлука. Имајќи предвид дека Судот го оценува како незаконито пропишувањето на согласноста за градење од страна на општината, тоа истовремено и нужно го прави незаконито и пропишувањето на надоместок за таква согласност со второоспорената одлука, од истите причини изнесени во претходниот став на оваа точка.

6. Врз основа на изнесеното судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 161/99
19 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

2020.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92) на седницата одржана на 19 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за изградба на колективен станбено деловен објект на бул. "Ленинова" бр. 07-303/1 од 30.04.1999 година, донесена од Советот на Општина Струмица ("Службен гласник на Општина Струмица" бр. 3/99).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У.бр. 147/99 од 22 декември 1999 година, по повод поднесената иницијатива на група граѓани, жители на Струмица, поведе постапка за оценување на законистоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99), од причина што со истата се врши суштествена измена на дел од Деталниот урбанистички план, без притоа да се спроведе соодветна постапка предвидена со законот.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука се предвидува изградба на колективен станбено деловен објект на дел од деталниот урбанистички план на градот Струмица блок бр. 20, во делот на КП. бр. 1314/1, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 и 1327.

Во членовите 2 и 3 се спроведува да се изготви проект за изградба на објектот во кој треба да се предвиди и соодветен простор за паркирање.

Согласно членот 4, времените објекти треба да се дислоцираат на локација на која според дел од деталниот урбанистички план е предвидено изградба на училиште.

Со членот 5 од одлуката се предвидува приоритет на корисниците на времените објекти под исти услови, при продажбата на деловниот простор во објектот што се гради.

Со член 6 е утврдено влегувањето во сила на одлуката со нејзиното објавување во "Службен гласник на Општина Струмица".

5. Согласно член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање плановите се изработуваат како нацрт и предлог на план.

Според член 17 став 3 од Законот, по нацртот на деталниот урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општина, се спроведува јавна анкета, која согласно ставот 5 од истиот член ја организира општината.

Во член 18 од Законот е утврден начинот на спроведување на јавната анкета - со излагање на планот на јавно место, најмалку 15 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, доставуваат писмени забелешки, на анкетни листови, до организаторот на анкетата.

За времето и местото каде ќе биде изложен планот, задолжително се објавува соопштение во јавните гласила.

Извештај за јавната анкета, со образложение за неприфатените забелешки, изработува општината.

Согласно член 19 став 1 од Законот, за нацрт на деталниот урбанистички план, пред организирањето на јавната анкета, се врши стручна ревизија.

Со членот 20 став 1 од Законот е предвидено, измените и дополнувањата на плановите да се вршат по иста постапка пропишана за нивно донесување.

Во конкретниот случај, со одлуката суштествено се модифицира делот од деталниот урбанистички план на град Струмица блок бр. 20 во делот на бул. "Ленинова" означен во членот 1 од одлуката.

Имено, со одлуката се предвидува изградба на нов објект на површина која зафаќа 14 катастарски парцели на која се наоѓаат објекти од времен карактер. Ваквата изградба значи измена на деталниот урбанистички план во споменатиот дел.

Со оглед на тоа што за ваквата измена не била спроведена постапка предвидена со Законот за просторно и урбанистичко планирање, Судот оцени дека основано се поставува прашањето за нејзината согласност со Законот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р

Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 147/99
19 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ИСПРАВКА

Во Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба во Фабриката за санитарна керамика "Македонија" - Струмица, бр. 02-1967/1, од 26 април 2000 година, објавена во "Службен весник на РМ" бр. 36 од 12 мај 2000 година, во член 1, глава II под реден број 3, направена е техничка грешка во месеците. Имено, кај работно место под реден број 3 наместо "12/13" треба да стои "12/14".

Во глава III, кај работното место под реден број 4 наместо "12/13" треба да стои "12/14".

После реден број 4 се додава реден број 5 кој гласи: "работоводител" - 12/13 месеци".

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
Помошник директор,
Љупчо Мешков, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13912/99, на регистарска влошка бр. 020220287-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ЛИНЕА Весна ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Рузвелтова" бр. 34/10, Скопје.

Фирма: Друштво за градежништво, трговија и услуги ЛИНЕА Весна ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Рузвелтова" бр. 34/10, Скопје.

Основач: Талевска Весна.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства и истапува со неограничени овластувања.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Стефкова Викторија со неограничени овластувања-управител.

Износот на основната главнина е 5.357 ДЕМ, во денарска противвредност од 166.000,00 денари.

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48 60.24, 63.11, 63.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.32, 71.33, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет, компензациони работи, малограничен промет, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13912/99. (5611)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4301/99, на регистарска влошка бр. 020220327-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Производно трговско и услужно друш-

тво со ограничена одговорност САКАЛИЕВ Лазо ДООЕЛ, ул. "ЈНА" бр. 1, Неготино.

Основач на Производно трговско и услужно друштво со ограничена одговорност САКАЛИЕВ Лазо ДООЕЛ, ул. "ЈНА" бр. 1, Неготино е: Сакалиев Лазо од Неготино, ул. "ЈНА" бр. 1, МБ 1412971484004 и лк бр. 45325, Неготино.

Дејности кои што ќе ги врши друштвото се: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.26, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.37, 51.36, 51.39, 05.02, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.4451.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.51, 51.57, 28.71, 28.72, 26.52, 20.10/1, 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 21.22, 21.24, 19.50, 18.24, 19.20, 18.10, 18.30, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/3, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 01.25. Во надворешнотрговскиот промет (надворешно трговското работење) друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување на друштвото во работите од внатрешно и надворешно трговското работење, (внатрешно и надворешно трговскиот промет) е лицето Сакалиев Лазо, управител на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4301/99. (5612)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12624/99, на регистарска влошка бр. 02021401?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Марица П.Смилеска за бутик СМИЛЕ-КОМ Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бр. 89.

Основач е Марица Петар Смилеска од Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бр. 89.

Дејности: 52.41, 52.42.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со свој имот.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е Марица Петар Смилеска, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12624/99. (5613)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7396/99, на регистарска влошка бр. 02024111?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги МИ-МА Донка експорт-им-порт ДООЕЛ, ул. "Борис Карпузов" бр. 7, Гевгелија.

Основач на друштвото е лицето Атанасова Донка, ул. "Борис Карпузов" бр. 7, Гевгелија, лк бр. 44718 и МБ 1810951487002 при МВР-УВР Гевгелија.

Дејности: 60.24, 60.22, 60.21, 60.23, 24.16, 24.17, 25.21, 25.22, 28.40, 28.75, 28.22, 29.13, 28.62, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 29.24, 35.50, 36.14, 36.22, 36.63, 19.30, 25.23, 25.24, 25.13, 35.12, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12, 01.30, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.22/2, 15.12, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.34, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, трговија на мало со административни и судски таксени марки, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.58, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.12, 55.11, 55.23, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.30, 63.40, 28.11, 28.12, 28.30,

28.74, 28.73, 36.22, 28.72, 28.71, 18.30, 93.05, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 65.12/3, 92.12, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓинародниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, реекспорт, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, малограничен промет со НР Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мишошева Марија од с.Богородица, Гевгелија со лк бр. 65489 и МБ 2307978487000 при МВР-УВР Гевгелија, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7396/99. (5614)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7927/99, на регистарска влошка бр. 02021423?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за трговија и производство МИРЕН СОН Саша ДООЕЛ Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев јасмин" бб, Скопје.

Дејности: 36.11, 36.14, 36.63, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.13, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 93.03, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7927/99. (5615)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3358/98, на регистарска влошка бр. 02018775?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП за промет на мало - киоск АН-ПЕ Зафирова Глигор Соња, с. Стојаково - Богданци.

Основач на ТП е лицето Зафирова Глигор Соња од с.Стојаково - Богданци со лк бр. 52090 и МБ 2009 959487000 при МВР-УВР Гевгелија

Дејности: 52.11, 52.25, 52.26, 52.33, 52.44/2, 52.44/4, 52.47.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Управител на ТП е лицето Зафирова Соња која ТП ќе го застапува во правниот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3358/98. (5616)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16001/99, во регистарска влошка 02023877?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво, промет и услуги "ПАСИФАИ" Даниела ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 76-53.

Основач е Даниела Карагозоска од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 76-53 со лк.бр. 1375525 и МБ 2504966455042.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 19.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.50, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 92.33, 93.01, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени

производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограѓанин промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, меѓународен превоз на стока во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, услуги на меѓународна шпедиција, туристички работи во странство, изведување на инвестициони работи во странство, консигнација, комисиона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Даниела Караѓозоска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 16001/99 (5635)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 14460/99, во регистарска влошка 02024237?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство промет и услуги "ВИТАЛ" Паца ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Стара Новакина" бр. 19а.

Основач е Паца Близновска од Скопје, со стан на ул. "Стара Новакина" бр. 19а.

Дејности: 15.11, 15.13, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 20.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 28.51, 28.63, 29.71, 29.72, 30.10/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување во правниот промет со стоки и услуги, малограѓанин промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт и услуги.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Во надворешно и внатрешнотрговскиот промет, друштвото ќе го застапува лицето Паца Близновска од Скопје, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 14460/99 (5637)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 13573/99, во регистарска влошка 02022024?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и трговија "АМБА-ЛАЖА БН" Атанас и Благој ДОО Негорци ул. "Гоце Делчев" бр. 7.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 14.21, 15.62, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 17.40/1, 18.21, 18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21,

60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 70.20, 74.84. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе се бави со следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување и застапување во прометот со стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Атанас Трајков, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 13573/99 (5638)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 12723/99, во регистарска влошка 02024134?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз "ЕКО-ФРИГОТЕРМ" Миле ДООЕЛ Гевгелија ул. "Иво Лола Рибар" бр. 43.

Единствен содружник на друштвото е Станков Миле од Гевгелија со број на лична карта 62174 и ЕМБ 1408963482026 кој е и управител на друштвото, без ограничување. Основната главница ја обезбедува основачот во подвижни предмети во вредност од 5.200 ДЕМ или 161.200,65 денари.

Дејности: 01.12, 01.41/2, 02.01, 17.30, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 31.62, 51.13, 51.15, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.70, 51.41, 50.50, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 52.44/4, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 55.30/1, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 64.20, 65.12/3, 92.31/2, 92.34, 93.01, 93.05, 55.30/2, 63.40, 63.12, 29.23, 29.71, 29.72, 32.30, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, надворешна трговија со прехранбени стоки и надворешна трговија со непрехранбени стоки, продажба на стоки во консигнациски складови, малограѓанин промет со Р Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со вложените средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 12723/99 (5639)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 15051/99, во регистарска влошка 02023600?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство, транспорт и услуги "ЦЕРИ" - Драган ДООЕЛ извоз-увоз, Скопје, ул. Илија Димовски бр. 28-а.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 15.61, 15.86, 15.87, 15.89, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните работи: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги со странство, застапување на странски фирми, продажба на странски стоки од консигнациони складишта, малограѓанин промет (извоз-увоз) на стоки и услуги со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, меѓународен превоз на патници, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото има неограничени овластувања, а во правниот промет со

трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување на Друштвото е: Драган Петар Церков од Скопје, ул. "Илија Димовски" бр. 28-а, управител без ограничување.

Лице овластено за застапување на друштвото во надворешнотрговскиот промет е: Драган Петар Церков, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 15051/99 (5640)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 14079/99, во регистарска влошка 02024132?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП за трговија со прехранбени производи "АРАФАТ" Беадин Осман Џафери с. Форино Чегране.

ТП за трговија со прехранбени производи "АРАФАТ" Беадин Осман Џафери с. Форини Чегране.

Основач е Беадин Џафери од с. Форино општина Чегране со лк бр. 221819 и ЕМБГ 0304972473021 издадена од ГУВР Гостивар.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот Беадин Џафери, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 14079/99 (5641)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 14178/99, во регистарска влошка 02021410?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги "БАМИКО" Бањански Никола ДООЕЛ Кавадарци ул. "Доне Попов" бр. 18.

Друштвото за производство, трговија и услуги "БАМИКО" Бањански Никола ДООЕЛ Кавадарци ул. "Доне Попов" бр. 18.

Единствен содружник е Бањански Никола од Кавадарци ул. "Доне Попов" бр. 18 со ЕМБГ 1311943-483018 ГУВР Кавадарци.

Содружникот како основачки влог дава основни средства во вредност од 161.200,00 ден противвредност на 5.200,00 ДЕМ.

Во правниот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 17.15, 17.16, 17.17, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.71, 17.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 21.11, 21.12, 21.21, 26.25, 33.10/2, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.13/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 50.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.67, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.40, 60.21, 60.22, 61.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 72.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.84, надворешно трговски промет со прехранбени производи, надворешно трговски промет со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија, Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства.

Управител и овластено лице во надворешнотрговскиот промет без ограничување во овластувањата е Бањански Илија од Кавадарци.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 14178/99 (5642)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 14087/99, во регистарска влошка 02021464?-8-

03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за тран-спорт, производство и трговија "ИРВАС" Таскова Радка ДООЕЛ Кавадарци ул. "Словенска" бр. 32.

Основано со изјава од ден 29.10.1999 год.

Единствен содружник Таскова Радка од Кавадарци со стан на ул. "Словенска" бр. 32 со ЕМБГ 2004966488010 ГУВР Кавадарци.

Дејности: 17.15, 17.06, 17.17, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.51, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.71, 18.22, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 21.11, 21.12, 21.21, 26.25, 36.22, 33.10/2, 36.50, 36.61, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 55.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.61, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 70.20, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешнотрговски промет со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција, реекспорт, посредување и застапување на промет на стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства.

Таскова Радка, управител без ограничување.

Таскова Радка, управител без ограничување во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 14087/99 (5643)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 14547/99, во регистарска влошка 02022002?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги "ОСТРОВО" Горан и други ДОО експорт-импорт Скопје ул. "Владимир Комаров" бр. 56.

Дејности: 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.50, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји.

Содружници во друштвото се: Горан Вељановски од Скопје и Лила Даниловска од с. Марино-Скопско.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет, друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со трети лица е Горан Вељановски од Скопје, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 14547/99 (5644)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 14131/99, во регистарска влошка 02022215?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за промет, производство и услуги "СКОПЈЕ-ТЕКС" Мери ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Првوماјска" бр. 21.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 74.20/5, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, шпедиција,

реекспорт, констигнација, претставување, превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Единствен содружник е Мери Мариќ од Скопје.

Во правниот промет со трети лица СКОПЈЕ-ТЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој имот.

Лицето за застапување во внатрешниот промет е Мери Мариќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 14131/99 (5645)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 4374/98, во регистарска влошка 02017851?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Сакип Сулејман Рушидовски ТП Авто такси С - ЕУРО с. Батинци Студеничани.

Основач е Сакип Рушидовски со стан во с. Батинци Студеничани, со матичен број 2712960450067 и регистарски број на лична карта 1299594 издадена од МВР Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Сакип Рушидовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 4374/98 (5646)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 6226/99, во регистарска влошка 02024176?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Костадиновски Синадин Боге БОБ ТРЕНД ТП автотакси ул. "Лазо Моско" бр. 2/2-19 Скопје.

Дејности во внатрешниот промет: 60.22 такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Костадиновски Боге, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 6226/99 (5647)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 10372/99, во регистарска влошка 02019147?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето по ЗТД на Спасовски Коце Трајан ТРАЈАН КОМ ТП автотакси ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 258 Скопје.

Дејности во внатрешен промет: 60.22 такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целосниот свој имот.

Спасовски Трајан, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 10372/99 (5648)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.6366/99, на регистарска влошка бр. 02017486?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ТП за превоз на патници и стока БОКИ Борче Александар Колевски Скопје, бул. Јане Сандански 5/3-21.

Фирма: ТП за превоз на патници и стока БОКИ, Борче Александар Колевски.

Седиште: Скопје, бул. Јане Сандански 5/3-21.

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен, сообраќај, линиски,

60.22 такси превоз,

60.23 превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен,

60.24 превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица трговецот

поединец одговара лично со целиот свој имот Борче Колевски - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6366/99. (5663)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.6368/99, на регистарска влошка бр. 02017034?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ТП за превоз на патници и стока ФАНТЈЕ Ване Мите Трајковски, бул. "АСНОМ" 68/2-24, Скопје.

Седиште: Скопје, бул. АСНОМ 68/2-24.

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски,

60.22 Такси превоз,

60.23 Превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен.

60.24 Превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично, со целиот свој имот Ване Трајковски - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6368/99. (5664)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14342/99, на регистарска влошка бр. 02022886?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Филка Игнације Гласновиќ трговија на мало ЖОЗАНА Скопје, пазар Горче Петров, општина Горче Петров.

Основач: Филка Игнације Гласновиќ од Скопје ул. Радушка бр. 18.

Дејности: 52.41, 52.43 и 52.48.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет трговецот поединец одговара лично со сиот свој имот.

Трговецот поединец ќе го застапува Филка И. Гласновиќ управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14342/99. (5665)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14688/99, на регистарска влошка бр. 02023887?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштво за производство, промет и услуги АВТОКЛИНИКА Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Благоја Стефковски бр. 28 Скопје.

Основач на трговското друштво е Благоја Димитровски од Скопје ул. Благоја Стефковски бр. 28 со пасош бр. 0564943 и мб. 2602967450038 со изјава за основање трговско друштво од 26.11.1999 год.

Дејност на друштвото е: 24.30, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 34.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 51.44/1, 55.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, продажба на стоки на констигнација.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства и во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Лице овластено за застапување на Друштвото е Благоја Димитровски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14688/99. (5666)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр.4619/99, на регистарска влошка бр. 02024209?-

6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП на Бедри Фаузи Демири ТП НИАГАРА Кафик Тетово, ул. Градски трговски центар бр. 38/1к.

Основач: Бедри Фаузи Демири ТП НИАГАРА Кафик Тетово, ул. Градски трговски центар бр. 38/1к.

Фирма: ТП НИАГАРА Кафик Тетово ул. Градски трговски центар бр. 38/1к.

Дејност: 55.40.

Одговорност: Бедри Фаузи Демири одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице: Овластено лице на ТП НИАГАРА Кафик е Бедри Фаузи Демири, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4619/99. (5667)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 14349/99, во регистарска влошка бр. 020231 14?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги "НИКО-КОМПАНИ", Златко ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "8ми Ноември" бр.13 Општина Градско.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.50, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.87, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.16, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.71, 18.10, 18.21, 18.22, 19.20, 19.30, 20.40, 22.22, 22.23, 25.12, 25.13, 26.21, 26.30, 26.40, 27.41, 31.40, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.61, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото ќе одговара во висина на сите свои средства.

Овластеното лица за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Николовски Златко, од с.Лисиче-Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14349/99. (5669)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 13845/99, во регистарска влошка бр. 020229 35?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија, транспорт и услуги "НЕЦО-КОМЕРЦ", Неџми ДООЕЛ увоз-извоз, с. Бузалково-Велес.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 14.11, 14.50, 15.13, 15.31, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 20.40, 20.51, 26.21, 27.41, 36.50, 36.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, 93.01, 93.02,

93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапување и посредување, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото ќе одговара во висина на сите свои средства.

Овластеното лице за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Сулејман Неџми од с.Бузалково-Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13845/99. (5670)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр.15413/99, во регистарска влошка бр. 0202381 8?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и услуги "АГРО МАТ" Горѓи ДООЕЛ увоз - извоз ул. "Димката Габерот" бр. 12 Кавадарци. Основач на друштвото е Камчев Горѓи од с. Тимјаник, Неготино со л.к.бр. 45 136 ОВР Неготино и ЕМБГ 0311967484003.

Основната главница на друштвото изнесува 155.000,00 ден. односно 5000 ДЕМ.

Дејности: 01, 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 01.42, 01.5, 01.50, 02.0, 02.01, 02.02, 15, 15.1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.2, 15.20, 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.4, 15.41, 15.42, 15.43, 15.5, 15.51, 15.52, 15.6, 15.61, 15.62, 15.7, 15.71, 15.72, 15.8, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.9, 15.91, 16.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.11, 28.12, 28.21, 28.61, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 29.72, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, посредување во прометот со стоки од странство, промет на стоки од странство на консигнација.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е лицето Камчев Горѓи од с.Тимјаник, Неготино без ограничување на овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15413/99. (5671)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 92/2000, во регистарска влошка бр. 02023890?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија производство и услуги "Графити"Касим ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Прашка" бр.88-А, Скопје. Основач: Беќираѓиќ Касим од Скопје.

Дејности: 19.20, 19.30, 18.22, 18.23, 18.24, 18.21, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.19, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35,

55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 74.14, 70.31, 70.20, 51.21, 51.31, 74.20/3, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешната трговија, реекспорт, малограничен промет со соседни земји, меѓународен транспорт на стоки во друмски сообраќај, консигнација.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува со неограничени овластувања и целосна одговорност, управител: Беќирагиќ Касим, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 92/2000. (5672)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 13907/99, во регистарската влошка бр. 020222 13?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштво за посредување и промет со недвижности "Гарденија" Лидија и др. ДОО, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 149 док. I, Скопје.

Скратен назив гласи ГАРДЕНИЈА Лидија и др. ДОО Скопје

Дејности се: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.32, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.84, 55.30, 55.30/1, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, консигнациона продажба.

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото ќе одговара во висина на сите свои средства. Василевска Лидија, управител без ограничување.

Друштвото е основано со договор од 20.09.1999 година. Сodrужници се: Василевска Лидија од Скопје и Бошовиќ Момчило од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 13907/99. (5673)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 15161/99, во регистарската влошка бр. 020232 43?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво за производство трговија и услуги "ИСБ -ПРОМЕТ" Слободанка ДООЕЛ увоз - извоз, ул. "27 Март" бр.37, Кавадарци.

Исакова Слободанка од Кавадарци основа друштво за производство, трговија и услуги ИСБ ПРОМЕТ Слободанка ДООЕЛ увоз - извоз, ул. "27 Март" бр. 37, Кавадарци.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 74.12, 92.71, 92.72, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 63.40, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.55, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 01.15/2, 01.13/2, 01.21, 01.30, 01.41, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.17, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 20.40, 01.24, 05.02, 51.45, Во НТП: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт на стоки, комисиони работи, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка, за обврските во правниот промет одговара со сите свои средства.

Управител е Исакова Слободанка од Кавадарци.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 15161/99. (5674)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 15071/99, во регистарската влошка бр. 02023 17?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Трговското друштво за производство промет и услуги "Аминта" Предраг и Билјана ДОО, бул. "АВНОЈ" бр. 34/2-4, Скопје.

Основачи на друштвото се: Предраг Јованчев од Скопје бул. "АВНОЈ" бр. 34/2-4 со МБ 2009973494508 и Билјана Јованчева од Скопје бул. "АВНОЈ" бр. 34/2-4 со МБ 26039744415058 со договор за основање на трговско друштво од 06.12.1999 година.

Дејности: 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.52/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.16, 24.30, 24.51, 24.52, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 51.11, 51.14, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.23, 60.24, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка, за обврските преземени во правниот промет со трети лица, друштвото ќе одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување на друштвото е Предраг Јованчев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 15071/99. (5675)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 14182/99, во регистарската влошка бр. 020223 70?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги "Компју - сервис" Дејвид ДООЕЛ експорт - импорт, ул. "Востаничка" бр. 5-а, Скопје.

Назив: Друштво за трговија и услуги КОМПЈУ - СЕРВИС Дејвид ДООЕЛ експорт - импорт Скопје.

Седиште: ул. "Востаничка" бр. 5-а, Скопје.
Дејности: 51.43, 51.47, 51.56, 51.61, 51.64, 51.65, 51.70, 52.47, 52.48, 52.72/2, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.74, 74.83, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка, за преземените обврски во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со ситот свој имот. Адерхолд Дејвид управител со неограничено овластување. Капитал 5.000,00 ден. или 155.000,00 ден.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 14182/99. (5676)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 14266/99, во регистарската влошка бр. 020223 72?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и

услуги "Евра Интернационал", Мелита и др. ДОО, увоз-извоз, ул. "Благој Гофев" бр. 97-2/8 Велес.

Содружници: Мелита Бисеркова-Кухељ од Велес, со стан на ул. "Кривец" бр. 8 Љубљана, со бр. на пасош 1008743 и МБ 2909967485026, УВР-Велес, и Шебеник Душан од Љубљана, државјанин на Р.Словенија, со стан на ул. "Сподњи Рудник" бр. 5/14 Љубљана, со бр. на пасош БА 164677 и МБ 2004957500563 издаден во Љубљана.

Дејности во надворешната трговија: 15.11, 15.12, 15.33, 15.81, 15.86, 15.93, 15.98, 16.00, 17.51, 17.54, 18.10, 19.30, 20.30, 26.30, 29.71, 36.12, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.56, 51.61, 51.63, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.48, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84. Дејности во надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски лица во областа на прометот, малограничен промет со соседните земји, консигнациона продажба, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Ирена Тасевска управител без ограничување, која ќе го застапува и претставува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 14266/99. (5677)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 13423/99, во регистарската влошка бр. 020212 83?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги "Тасо-1" Снежана и Александар, ДОО експорт-импорт, ул. "Тоде Думба" бр. 68-2/15, Куманово.

Основачи: Снежана и Александар Димитријевиќ ул. "Тоде Думба" бр. 68-2/15, Куманово.

Дејности: 25.21, 25.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84.

Работи во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Александар Димитријевиќ, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 13423/99. (5679)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 4240/99, во регистарската влошка бр. 020229 90?-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво за новинско-издавачка дејност маркетинг и трговија "Тектон", Корнелија и др. ДОО, ул. "III Македонска ударна бригада" бб.-Скопје.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 52.12, 50.40/3, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 50.30/1, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.70, 55.30/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.31, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.40, Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени произво-

ди, реекспорт, изведување инвестициони работи, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица, друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка.

Основачи се: Конеска Корнелија, ул. "Народен фронт" бр. 19-3/16 од Скопје, ЛК 1395296 и МБ 151296 5445034, Петровиќ Мила, ул. "Тито Михајловски" бр. 2-2/11 од Скопје, ЛК 1264682 и МБ 2110967455048 и Трендафилов Михаил ул. "Анкарска" бр. 23-5/17 од Скопје, ЛК 135070 и МБ 1212955430000. Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Симовска Викторија, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 4240/99. (5680)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег.бр. 15171/99, во регистарската влошка бр. 020233 12?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД, на Друштво за производство, услуги, трг-овија, угостителство и транспорт "Фан 99" Ашмет, ДООЕЛ, увоз-извоз с. Горно Коњаре - Куманово.

Дејности: 01.21, 15.3, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.15, 17.21, 17.22, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 21.1, 21.21, 21.23, 23.20, 24.16, 24.30, 24.51, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.11, 28.71, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.24, 29.31, 29.40, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 50.30, 51.31, 50.30/2, 50.30/3, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.33, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.61, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05, (вулканизерство, центрирање и поправка на моторни возила, переење и подмачкување на коли). Дејности во надворешнотрговскиот промет: Надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складишта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт, стоки и патници, меѓународна шпедиција. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ашмет Османовски- управител без ограничување.

Основач, единствен содружник е Ашмет Османовски со стан на ул. "Бранко Димов" бр. 13а од Куманово, со ЛК 271199, издадена од УВР Куманово, со МБ 2607966 420005, државјанин на РМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 15171/99. (5682)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III Рег.зг.бр. 39/2000 од 11.05.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на земјоделски

производители - градинари "КАВАРЦИК" с. Стајковци, ул. "Гоце Делчев" бб.

Дејности на Здружението на земјоделски производители - градинари "Каварцик" с. Стајковци: ревитализација на градинарските производители во с. Стајковци и околните села со зголемување на површините и производствата, промена на производната насока и сортниот состав во согласност со научните сознанија, олеснување и поефтинување на трудот на градинарите со воведување на нова техника и технологија, стандардизација на градинарското производство, здружување на градинарите, организирање на предавања, на курсеви, семинари, натпревари, меѓусебна помош на градинарите, иницијативи и давање на предлози за нормативна и друга регулатива од областа на градинарството, обезбедување на стручни лица, пласман на градинарските производи, соработка со слични здруженија и институции и други активности.

Со денот на запишувањето во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на земјоделските производители - градинари "КАВАРЦИК" с. Стајковци, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19495)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение РЕГ-ЗГФ бр. 17/2000 година од 27.04.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Хуманитарното здружение "НЕВО МИЛЕНИУМ 2000" од Тетово.

Работата и активностите на здружението е да обезбедува хуманитарна помош на лица на кој таа им е потребна, пред се на хендикепирани лица, лица со минимални примања и самохрани мајки, запознавање со личните права и слободи на граѓаните и нивна еманципација, организирање на културно-уметнички манифестации и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "120" бр. 3, а истото ќе делува на подрачјето на Општина Тетово и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово. (19663)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр. 9/2000, се запишува Здружението на граѓани за заштита на културното и природното богатство "Синиот проект" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: унапредување и заштита на културното и природното богатство, нивна презентација во земјата и странство, како и непосредни контакти и средби со други вакви и слични здруженија со цел остварување на предвидените цели.

Седиштето на здружението е на ул. "Страшо Пинџур" бр. 2, Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Гоко Алоустолов.

Од Основниот суд во Охрид. (19495)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 14/2000, се запишува здружението на граѓани - Здружение на пекари "Гостивар" - Гостивар, кое ќе го застапува неговиот претседател Музафер Ракиши.

Работата и активностите на Здружението се однесуваат во соработка на сите пекари во градот, здружување заради подобрување на квалитетот на работата и на производителите од овој вид, подобрување на услугата и административната дејност околу сите фирми што произведуваат леб.

Од Основниот суд Гостивар. (19495)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 19 за 2000 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Навивачки клуб "Мајмуни" - Прилеп.

Како основни цели и задачи на Навивачкиот клуб се дружење на младината, развивање на заедничкото живеење на народните и народностите, развивање на спортската култура, организација и настани на навивачката група за организирање, навивање и поттикнување на спортските екипи во фудбалот, ракометот, кошарката и други спортови на градски меѓуградски натпревари, на државно ниво и друго.

Седиштето на клубот е во Прилеп, ул. "Наум Наумоски Борче" бб.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Котески Гоце - претседател.

Од Основниот суд Прилеп. (19666)

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ.бр. 7/2000 од 03.05.2000 година го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани следното здружение: Пинг-понг "АС" од Валандово, ул. "29 Ноември" бр. 12, Валандово.

Иницијатори за основање на здружението се: Ѓорѓи Ефтимов, Чедомир Кимов, Горан Тушевски, Нанчо Тошев, Васко Китановиќ, Ванчо Донев, Атанас Спасов, Димчо Петков, Илија Петков.

Основни цели и задачи се развој на спортот пред се на пинг-понгот преку организиран начин со помош на стручни и искусни лица кои го познаваат пинг-понгот, натпреварување во пинг-понгот лигата, дружење, комуницирање, создавање и развој на спортски и натпреварувачки дух како меѓу членовите на клубот така и со др. клубови од овој вид.

Лицето овластено за застапување на здружението е Љупчо Петков од Валандово.

Подрачјето на дејствување на ова здружение е територијата на општина Валандово.

Од Основниот суд Гевгелија. (19710)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 21 за 2000 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Асоцијација за развој на турското малцинство АРТМ од Канатларци.

Како основни цели и задачи на здружението се зачувување и развивање на националниот идентитет на турското малцинство во Република Македонија, придонес за што поефикасно интегрирање во македонските заедници, обезбедување на хуманитарни донации, собирање и зачувување на културните вредности, негување на јазикот на турското малцинство, да работи на етничка толеранција и воспоставување на заедничка доверба, да ги подобри животните услови на турското малцинство, да го подобри образовното ниво, да ги задоволи националните, културни, економски и социјални потреби на турското малцинство во Република Македонија и слично.

Седиштето на здружението е во Канатларци, општина Тополчани.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Зеќи Јусуфоски - претседател.

Од Основниот суд Прилеп. (19771)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 20 за 2000 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Здружение на тутунопроизводителите "Ориентал" од с. Боротино.

Како основни цели и задачи на здружението се помагање во развојот и унапредување на тутунопроизводството, заштита и застапување на интересите на тутунопроизводителите, оспособување на членството за зголемено и квалитетно производство на тутун, информирање за воведување на најнови сорти на тутун и најсовремени методи за производство, го помага и организира снабдувањето на членството со репроматеријали, соработува со други организации, покренува прашање за развојот на тутунопроизводството пред

ресорните министерства, Владата, Локалната самоуправа, Собранието на РМ и слично.

Седиштето на здружението е во с.Боротино.

Лице овластено за застапување и претставува на здружението е Даница Кондоска од с.Боротино.

Од Основниот суд Прилеп. (19712)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П.РЕГ.ЗГ.бр. 32/2000 од 27.04.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Сојузот на студенти на Земјоделски факултет - Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Сојузот на студенти на Земјоделски факултет Скопје, со седиште на бул. "Александар Македонски" бб, Скопје.

Дејноста на Сојузот на студенти на Земјоделски факултет е: да ги застапува студентите од Земјоделски факултет во локални, национални и интернационални рамки, да одржува и унапредува, соработува со студенти и студентски организации од универзитетите во РМ и други земји, да врши заштита на студентските права, развивање на културни активности на студентите, спортско еколошки, здравствени и други општествено корисни активности.

Со денот на запишувањето во Регистарот, Сојузот на студенти на Земјоделски факултет се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19774)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III СТ.бр. 31/99 од 23.12.1999 година, се отвори стечајна постапка над должникот Агенција за маркетинг и сценко музичка дејност "Д-МОЛЛ" од Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 33-1/8, со жиро сметка 40100-603-23285 и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19540)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на поранешниот Окружен стопански суд Скопје II - Скопје, Ст.бр. 331/96 од 29.05.1996 година е отворена стечајна постапка над ПТП "Че-турист" - Гостивар, со седиште во с.Чегране, а презаведен пред Основниот суд во Гостивар, под Ст.бр. 146/96.

За стечаен судија е определена Катица Стојкоска - судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Тасим Саити - дипломиран правник вработен во Водостопанство "Извори" - Гостивар.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавени побарувања се закажува за ден 22.06.2000 година во 12,30 часот, сала II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (19614)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 76/00 од 08.05.2000 година над Трговецот поединец "Азман" од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 10, дејност: угостителство, со жиро сметка 403010-601-83599 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19667)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 119/00 од 09.05.2000 година над ДООЕЛ "Весна" од Ресен, ул. "Наум Божиновски" бр. 24, дејност: угостителство, со жиро сметка 40310-601-100062 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19668)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 53/2000 од 24.04.2000 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за трговија и услуги увоз-извоз "Гав-си" - Прилеп П.О., со седиште во населба Точила I ЦЗ/17, запишан во регистарска влошка 1-10230 во Окружниот стопански суд во Битола, со дејност огрев и градежен материјал, со жиро сметка 41100-601-18054 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19669)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 78/2000 од 05.05.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Интер Експрес" - Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение, преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (19714)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 86/2000 од 09.05.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Атлантида" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение, преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (19715)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1397/2000 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и промет "ТИМ-СИЈ ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 104/1-12 од Скопје, жиро сметка 40100-601-181546.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (19541)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 792/99 од 26.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за производство, трговија и услуги "АТ-ЛАС-МТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Сава Ковачевик" бр. 15/32 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-363680.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (19542)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 219/98 од 14.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија и производство "ШЕЛ ПРО-МЕТ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Челопек" бр. 78 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-145488.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (19543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 631/99 од 19.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Агенција за маркетинг, сценско музички дејности, трговија, услуги и производство "ГАЈДА-МН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 33-1/8 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-16775.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (19544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1292/99 од 24.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз "АМАРИ" Марија ДООЕЛ од Скопје, ТЦ Буњаковец, локал 35 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-408442.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (19545)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1291/99 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и услуги "ЕНТЕРИЕР ДИЗАЈН" д.о.о. експорт-импорт, ул. "Маркс и Енгелс" бр. 1-7/22 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-384135.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (19546)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 989/99 од 28.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за промет на големо и мало "АЛЕ-ВОК" д.о.о. експорт импорт од Скопје, ул. "Алберт Станик" бр. 8 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-109991.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (19547)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1476/2000 од 23.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало "ПАСАЖ" Иванчо Ефремов ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 9/13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-426171.

За ликвидатор се определува лицето Иванчо Ефремов од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 9/13.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19605)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1632/2000 од 05.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија на големо и мало "ТЕХНО-ГУМА" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Рувелтова" бр. 35 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-97185.

За ликвидатор се определува лицето Киров Милорад од Скопје, ул. "Пекљане 2" бр. 5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19610)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1595/2000 од 15.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "СИЛВЕР" д.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 30/3 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-40921.

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветковски од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19645)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1583/2000 од 21.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт и услуги "ВЕЛТ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "396" бр. 19 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-349597.

За ликвидатор се определува лицето Николина Стојановска Бојковска од Скопје, ул. "400" бр. 6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19646)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение Л.бр. 62/97 од 03.07.1997 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за трговија на голема и мало "ЧЕДИКА КОМЕРЦ" - Скопје, ул. "4 Јули" бр. 1/4-9 и жиро сметка 40120-601-158404.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19672)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1108622, издаден од УВР - Гостивар на име Хатије Ахмети, с. Лакавица, Гостивар. (19648)

Пасош бр. 875291/96, издаден од УВР - Скопје на име Љуљџета Јашари, ул. "Струмичка" бр. 8/2-6, Скопје.

Пасош бр. 1070886 на име Станков Јован, ул. "Бел Камен" бр. 36, Радовиш. (19676)

Пасош бр. 1056874/98 на име Маре Караполова, Пехчево. (19683)

Пасош бр. 1107947/98, издаден од УВР - Скопје на име Агушевски Назим, с. Црн Врв, Скопје. (19698)

Пасош бр. 567746/99 на име Ценев Петре, ул. "Ленинова" бр. 3/2/3, Велес. (19720)

Пасош бр. 1069719/97 на име Паргалоска Виолета, с. Вевчани, Струга. (19726)

Пасош бр. 764347/95, издаден од ОВР Струга на име Паргалоски Благоја, с. Вевчани, Струга. (19727)

Пасош бр. 1366046 на име Марков Душко ул. "Преспа" бр. 1, Кавадарци. (19728)

Пасош бр. 0715462 на име Џула Миланива, ул. "Маршал Тито" бр. 52, Кавадарци. (19729)

Пасош бр. 472721 на име Трампевска Џунџа, Битола. (19732)

Пасош бр. 0341798 на име Трампевски Димко, ул. "Љубојно" бр. 43, Битола. (19732)

Пасош бр. 693221 на име Дивјаковски Благојче, ул. "Браќа Миладиновци" бр. 55а, Битола. (19750)

Пасош бр. 370814 на име Реџепа Фадил, с. Зајаш, Кичево. (19751)

Пасош бр. 469358/94, издаден од УВР - Велес на име Јанушев Јануш, ул. "Г. Органџиев" бр. 30, Велес.

Пасош бр. 1263640 на име Татаревски Марија, ул. "Несторска" бр. 110, Охрид. (19756)

Пасош бр. 1245929, издаден од ОВР Ресен на име Шамшедини Каније, с. Долна Бела Црква, Ресен.

Пасош бр. 388799/94, издаден од УВР - Скопје на име Наумовски Михајло, Скопје. (19759)

Пасош бр. 388918/94, издаден од УВР - Скопје на име Наумоска Цветанка, Скопје. (19760)

Пасош бр. 357345/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Крстевски Анто, с. Драчево, ул. "Драчевска" бр. 30, Скопје.

Пасош бр. 1231012/99, издаден од ГУВР - Скопје на име Ристовски Бранко, с. Волково, ул. "102" бр. 13, Скопје.

Пасош бр. 1094830/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Махмут Мирвет, ул. "Горѓи Пенков" бр. 2, Скопје.

Пасош бр. 1098721/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Шестаков Слободан, ул. "Горѓи Казепов" бр. 16-3/3, Скопје. (19769)

Пасош бр. 819041/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Сума Зејније, ул. "П. Пчински" бр. 18, Скопје.

Работна книшка на име Стојчо Апостолов, с. Зрновци, Кочани. (19678)

Работна книшка на име Бизовски Ерол Биџос, Охрид.

Работна книшка на име Далипи Руфи, Струга.

Работна книшка на име Цавиди Мухамед, с. Љуботен, Скопје. (19692)

Работна книшка на име Ристовска Анета, Скопје.

Работна книшка на име Мисајлеска Крста, Кичево.

Работна книшка бр. 12912 на име Јаневски Никола, с. Крани, Ресен. (19722)

Работна книшка на име Ристовски Мирче, Крива Паланка. (19725)

Работна книшка на име Мицкоски Тони, с. Обршани, Прилеп. (19734)

Пасош бр. 1154693/98, издаден од УВР - Тетово на име Нухија Наџи, с. Г. Речица, Тетово. (19761)

Пасош бр. 463638/94, издаден од УВР - Тетово на име Сафер Мухареми, с. Шипковица, Тетово. (19773)

Пасош бр. 1150276, издаден од УВР - Струмица на име Андонов Тони, с. Седларци бр. 38, Струмица.

Пасош бр. 1008926, издаден од УВР - Велес на име Николовски Зоран, нас. Чашка, Велес. (19779)

Пасош бр. 0972866/97, издаден од ОВР - Делчево на име Вранчовска Снежана, ул. "Пиринска" бр. 4, Делчево.

Пасош бр. 281386/94, издаден од УВР - Скопје на име Вера Бојаџиска, ул. "Народен Фронт" бр. 7/2-27, Скопје.

Пасош бр. 1351720, издаден од УВР - Тетово на име Изаири Зилбехар, с. Боговиње, Тетово. (19782)

Пасош бр. 829104/96 на име Јовановиќ Зора, ул. "Истра" бр. 3, Тетово. (19786)

Пасош бр. 231585 на име Ислам Алији, с. Врапчиште, Гостивар. (19789)

Пасош бр. 1311867 на име Азири Бајрам, с. Градец, Гостивар. (19790)

Пасош бр. 1267855/99, издаден од УВР - Тетово на име Халими Имер, ул. "108" бр. 52, Тетово. (19792)

Пасош бр.875021/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Димитар Стергиевски, ул."Џон Кенеди" бр.2/2-12, Скопје.

Пасош бр.622861/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Абдулах Хајрулах, ул."Антон Попов" бр.1/7, Скопје.

Пасош бр.721386/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Валентина Илиеска, ул."Партизански пат" бр.23, Скопје.

Пасош бр.1268777, издаден од УВР Куманово на име Јовановски Гуро Власто, ул."Браќа Рибар" бр.86, Куманово. (19805)

Пасош бр.738129, издаден од УВР - Тетово на име Нарта Каса, ул."Борис Кочовски" бр. 5, Тетово.

Пасош бр.764347/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Парталоски Благоја, бул."Јане Сандански" бр.46-3/1, Скопје. (19812)

Пасош бр.1069719/97, издаден од ГУВР-Скопје на име Парталоска Виолета, бул."Јане Сандански" бр.46-3/1, Скопје. (19813)

Пасош бр. 0639873, издаден од УВР - Скопје на име Александар Мијовиќ, ул."В. С. Бато" бр.19/1-14, Скопје.

Пасош бр.270481 на име Хида Зимбриет, ул. "Милешевски пат" бр.43, Струга. (19816)

Пасош бр. 645475/95, издаден од УВР - Скопје на име Џемиле Агуши, ул."366" бр. 40, Скопје. (19820)

Пасош бр.0426623/94 на име Михајлов Стево, ул."Станко Ф.Пипан" бр.22, Неготино. (19824)

Пасош бр.04226624/94 на име Михајлова Елица, ул."Станко Ф.Пипан" бр.22, Неготино. (19825)

Пасош 1307441 на име Димкоски Душко, ул."Браќа Ламески" бр.19А, Прилеп. (19835)

Пасош бр.1156032 на име Беадин Идризи, с. Јеловјане, Тетово. (19838)

Пасош бр. 1122558/98, издаден од УВР - Скопје на име Ахмет Широки, ул."Севастополска" бр. 37 г, Скопје.

Пасош бр. 129971/93, издаден од УВР - Скопје на име Илиевски Руменко, ул."Кеј 13 Ноември" бр. 70, Скопје.

Пасош бр. 433071, издаден од УВР - Скопје на име Исени Нусрет, ул."378" бр. 15, Скопје. (19845)

Пасош бр.392091, издаден од УВР - Скопје на име Зуберова Азбије, ул."Виргино" бр 67 б, Скопје. (19848)

Пасош бр. 765780/95, издаден од ОВР Скопје на име Имеровски Раман, с. Студеничани, Скопје. (19851)

Пасош бр.1069555/97, издаден од ОВР Скопје на име Воша Неблуе, ул."И.Мажовски" бр.36 - 1/19, Скопје.

Пасош бр.555984/95, издаден од УВР Скопје на име Станојевиќ Каролина, ул."Христофор Жефаровиќ" бр. 11, Скопје. (19855)

Пасош бр. 196585, издаден од УВР Гостивар на име Гордана Таневска, ул."Борис Кидриќ" бр. 70, Гостивар.

Пасош бр. 0703297, издаден од ГУВР Скопје на име Куч Адам, Скопје. (19858)

Работна книшка на име Јован Атанасов, с. Конопница, Крива Паланка (19784)

Работна книшка на име Петрушевски Љубе, нас. Отовица, Велес. (19785)

Работна книшка на име Јаџа Ализафир, Гостивар.

Работна книшка на име Рамадани Идриз, Скопје.

Работна книшка на име Салиамет Баки, Скопје.

Работна книшка на име Шефки Зенделовски, Скопје.

Свидетелство на име Заиде Дураки Палиград, Скопје.

Свидетелство на име Азирн Узаир, Тетово (19787)

Свидетелство за 8 одделение на име Зибери Фидани, с. Калиште, Гостивар. (19791)

Ученичка книшка, издадена од ОУ "Коле Неделковски" на име Георѓиев Мето, Скопје. (19795)

Даночна картичка бр.4030991191497, издадена од Управа за приходи Скопје на име ГД "Елта Инжинеринг", Скопје. (19775)

Даночна картичка бр.4030991116851, издадена од Управа за приходи Скопје на име "Екс-Ин-Теко", Скопје.

Даночна картичка бр.4030995142806, издадена од Управа за приходи Скопје на име Темо Траде, Скопје.

Даночна картичка бр.4030997124228 на име "Дерма-3", Скопје. (19796)

Даночна картичка бр.4030991165860 на име "Манимак" Скопје. (19799)

Даночна картичка бр.4030996206220 на име ТП "Сани - ем", Скопје. (19804)

Работна книшка на име Идриз Асани, Тетово.

Работна книшка на име Колев Илија, Скопје.

Работна книшка на име Донев Зоранчо, Кочани.

Работна книшка на име Ибраим Казими, Куманово.

Работна книшка на име Анчевски Љубомир, Скопје.

Работна книшка на име Ариф Шабани, Скопје.

Работна книшка на име Јакимовска Ана, Скопје.

Свидетелство на име Кофички Михаил, с.Владимирово, Кочани. (19681)

Свидетелство за 8 одделение на име Мустафоски Зулфер, с. Лабуншта, Струга. (19691)

Свидетелство на име Саздова Надица, ул."Благој Кирков" бр.40, Велес. (19695)

Свидетелство на име Саздова Надица, ул."Благој Кирков" бр.40, Велес. (19696)

Свидетелство на име Куртишевиќ Алберт, Тетово.

Свидетелство на име Мехмеди Дилавер, ул."Балин-долска" бр.7, Гостивар. (19703)

Свидетелство за 5 одделение на име Мехмеди Дилавер, ул."Балиндолска" бр. 87, Гостивар. (19705)

Свидетелство за 7 одделение на име Мехмеди Дилавер, ул."Балиндолска" бр.17, Гостивар. (19707)

Свидетелство на име Митевска Марина, с. Башино, Велес. (19716)

Свидетелство на име Данилов Тони, ул."Богдан Каракостев" бр.119, Велес. (19717)

Свидетелство на име Јовновски Трајче, Велес.

Свидетелства за 1 и 2 година гимназија на име Илиева Елена, ул."Н.Божиновски" бр. 42, Ресен. (19723)

Свидетелство за 8 одделение на име Донев Блаже, с. Соколарци, Кочани. (19724)

Свидетелство за 8 одделение на име Исмаилаки Мемети, с. Боговиње, Тетово. (19739)

Свидетелство на име Даути Сервет Камењане, Тетово.

Свидетелство за 8 одделение на име Мехмеди Алим, с. Велебрдо, Гостивар. (19742)

Свидетелство за 8 одделение на име Севди Рушити, Неготино. (19744)

Свидетелство на име Јорданов Драган, Штип.

Свидетелство на име Тодоровски Иван, ул."Максим Горки" бр.74, Велес. (19749)

Свидетелство за 8 одделение на име Елведи Јашари, Неготино. (19752)

Свидетелство за 3 одделение, издадено од ОУ "Кирли Методи" Скопје на име Рамиза Хамит, Скопје.

Ученичка книшка, издадена од Економско училиште "Арсение Јовков" Скопје на име Чапова Лидија, Скопје.

Ученичка книшка, издадена од Економско училиште "Арсение Јовков" Скопје на име Христина Дудева, Скопје. (19690)

Диплома на име Кузмановски Оливер, ул."Енгелсова" бр.5/9, Велес. (19718)

Потврда за имател на акции бр.6855 на износ од 465 акции, издадена од Р.Ж. - Валавница на име Љубе Бубаковски, ул."Козле 2" бр.38, Скопје. (19767)

Пасош бр.849516, издаден од УВР Охрид на име Ристеска Олгица, ул."Т.Дојчоноски" бр.19, Охрид.

Даночна картичка бр.4030992108054, издадена од Управа за приходи Скопје на име "БСЦ ЕСТЕК" Стеван ДООЕЛ, Скопје. (19671)

Даночна картичка бр.4030989199634, издадена од Управа за приходи Скопје на име Дом на Воени инвалиди и борци од НОВ, Скопје. (19733)

Даночна картичка бр.4030990116505, издадена од Управа за приходи Скопје на име "Сезалг Скопје.

Даночна картичка бр.4030990237051, издадена од Управа за Јавни приходи - Скопје на име "Еуро - Ект" д.о.о., Скопје. (19766)

Даночна картичка бр.4030993235041, издадена од Управа за Јавни приходи - Скопје на име П.Т.П. "Емси -Компани" п.о., Скопје. (19771)

Даночна картичка бр.4030992237725 на име "Чингар инженеринг" д.о.о., Скопје. (19772)

Решение ул. бр.26207, издадено од СО на град Скопје на име Тоневски Здравко, Скопје. (19670)

Пасош бр.845424, издаден од УВР Струмица на име Темелков Миљо с. Борисово 137 Струмица. (19815)

Пасош бр. 0639873, издаден од УВР Скопје на име Мијовиќ Александар, ул. "Видоје Смилевски - Бато" бр.19/1-14 - Скопје.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки (Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски телекомуникации", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР.62/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РАЗДЕЛНИ РЕГЛЕТИ ЗА ГЛАВЕН РАЗДЕЛНИК

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Орце Николов" бб,

1.2. Предмет на набавката: Разделни реглети за главен разделник,

1.3. Вид и количина реглети тип ЛСА, а количини според спецификација дадена во тендер документацијата,

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цената на набавката ----- 50 бода,

- начн на плаќање ----- 10

- рок и место на испорака ----- 15

- квалитет и функционални карактере. ---- 60

1.5. Рок за доставување на понудите: до 06.06.2000 до 12 часот.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничката спецификација може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје, сектор за инвестиции, соба бр.216, во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува :

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето на жиро - сметка бр. 40100-601-409621, даночен бр. 4030997339640, депонент на "Стопанска банка" - Скопје.

- за странски понудувачи: 100ДЕМ, на жиро - сметка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Македонски Телекомуникации" во "Комерцијална банка" АД - Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр.4, 91000 Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за гаранција за квалитетно работење како и докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки):

- референции - список на главни испораки на стоки во последните три години,

- техничка опременост - опис на техничките постројки со кои располага понудувачот, односно производителот и

- кадровска структура и системи за контрола на квалитетот.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од Министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки (странско правно лице кое се јавува како понудувач доставува сертификат за бонитет со извештај и мислење издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ревизорскиот извештај од независна ревизорска институција).

- и доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со банкарска гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата во валута на понудата, која што треба да биде приложена во придружната документација.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечна и вкупна цена и вредност за ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никакава ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, за носи ознаката "понуѓа".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, најдоцна до 06.06.2000 година, до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според позициите на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се

изврши на 06.06.2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отварањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-332.

Комисија за јавни набавки.

Врз основа на член 10 и член 42, став 2 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на град Скопје-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-13/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПОПЛОЧУВАЊЕ НА КЕЈ "13 НОЕМВРИ"

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувач на барањето: Град Скопје, ул. "Илинденска" бб, Скопје.

1.2 Предмет на набавката е попложување на кеј "13 Ноември":

- Набавка на зелен гранит "Сиенит" со димензии	
10x50x7,5	304 м ²
25x50x7,5	940 м ²
- Набавка на камени плочки од травертин "Галица" со димензии	
25x25x7,5	719 м ²
25x50x7,5	722 м ²

- Уградување на гранитните и травертинските плочки врз подлога од ситен песок со д = 5 см.

1.3 Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди во согласност со Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

1.4 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност што ги опфаќа работите од набавката.

1.5 Отворањето на понудите ќе се изврши јавно.

1.6 Изведување на работите треба да биде спрема прописи и стандарди предвидени за овој вид на работи во Република Македонија.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1 Податоци за понудувачот:

- име, адреса и седиште на понудувачот.
- регистрација на дејноста на понудувачот.

2.2 Начин и рок на плаќање.

2.3 Рокови за извршување на понудените работи.

2.4 Референтна листа.

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 43 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

3.1 Документацијата за бонитетот од носителот на платен промет.

3.2 Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорно лице на понудувачот.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЛПО- ДОБЕН ПОНУДУВАЧ

4.1 Вкупна вредност на понудените работи и единичните цени на работите.

4.2 Рок на извршување на работите.

4.3 Начин и услови на плаќање.

4.4 Гаранција за квалитет на извршените работи.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1 Петнаесет (15) дена од денот на објавувањето.

5.2 Доставувањето на понудите е преку пошта или во архивата на Град Скопје, согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки, во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на јавниот повик и истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

5.3 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на адреса: Град Скопје, ул. "Илинденска" бб, или во архивата на Град Скопје (барака 6).

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1 Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се избројани согласно барањето за прибирање понуди и ја немаат севкупната документација која со овој повик се бара, нема да се разгледуваат.

6.2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3 Дополнителни информации и појаснувања, можат да се добијат во Градскиот комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина (барака 9, тел. 233-837).

6.4 Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 09.06.2000 година, во 10,00 часот, во салата за состаноци, барака 2 - Град Скопје, ул. "Илинденска" бб.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-107/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНОТО ОТВОРАЊЕ ЗА РЕМОНТНИ АКТИВНОСТИ ВО ПОДРУЖНИЦА "ЕНЕРГЕТИКА"

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-107/2000 е ЈП Електростопанство на Македонија, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2 Предмет на набавката е прибирање на понуди за ремонтни активности на постројките и објектите во Подружница "Енергетика".

1.3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Описот и обемот на работите се дадени во тендер документацијата што понудувачите можат да ја подигнат во Подружница "Енергетика", ул. "16 Македонска бригада" бр. 18, Скопје, секој работен ден (тел. 091/17 33 51).

При подигање на тендерската документација понудувачот е должен да достави уплатница на вредност од 500,00 денари, уплатени на жиро сметка: 40100-601-5012 со назнака за Отворен повик бр. 01-107/2000, ЕДБ 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2 Понудата треба да ги содржи единичните цени по единични мерки за секоја позиција како и вкупната вредност на целата понудена работа, изразена во ДЕМ.

Цените за увезените делови треба да бидат со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки.

Данокот на додадена вредност треба да биде посебно искажан.

3.3 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.4 Понудата треба да го содржи рокот на извршување на ремонтните активности.

3.5 Понудата треба да има рок на важност.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

4.2 Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени од став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3 Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

- референтна листа на изведени работи на слични постројки во последните 3 години;

- список на квалификационата структура на ангажираните работници.

4.4 Домашните понудувачи мора да достават решение за регистрација на ДДВ. (понудата без предметна пријава нема да се разгледува).

4.5 Документацијата од точка 4.1, 4.2, и 4.4 мора да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.6 Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки):

- цена на чинење-----40 поени;
- начин на плаќање-----20 поени;
- квалитет на изведените работи-----30 поени;
- рок на извршување-----10 поени;

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на лице место на отворањето или на следната адреса:

ЈП Електростопанство на Македонија, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје, Комисија за јавни набавки.

6.5 Отворањето на понудите ќе се врши на ден 07.06.2000 година, во 11:00 часот, во просториите на ЈП Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории, на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/2000 ЗА САНАЦИЈА НА КРОВ НА ПОШТА ТЕТОВО

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б.

1.2. Предмет на набавката:

Санација на кров на Подружница - ЦРПС Тетово, пошта Тетово.

1.3. Вид: Даден во тендер документацијата.

1.4. Квалитет: Предметот на набавката треба да биде изработен согласно постојните стандарди и нормативи.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Спроведување на постапката: согласно Законот за јавните набавки ("Службен весник на Р.М." бр. 26/98).

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- а) цена - 50 бода;
- б) рок за извршување на услугата - 10 бода;
- в) начин на плаќање - 10 бода;

г) референтна листа - список на извршени услуги во последните три години со износите, датумите и примачите 20 бода;

д) опис на техничките постројки на понудувачот, мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот - 5 бода;

е) кадровска структура - посочување на вклучени технички лица - 5 бода.

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 5.06.2000 година (понеделник), до 10:00 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

1.9. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот на прифаќање на понудата.

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Спецификацијата со технички карактеристики може да се подигне во архивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот. Износот на надоместокот кој што треба да се плати при подигање на спецификацијата е 1.000,00 (илјада) денари, со уплата на жиро сметка 40100-601-409616 со даночен број 4030997339674 Стопанска банка депонент.

2.2. Само понудувачите кои ќе ја подигнат спецификацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- извештај со мислење за бонитетот на понудувачот - издаден од ЗПП на Република Македонија (согласно член 22 од Законот за Јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Правилникот за содржината на документот ("Службен весник на РМ" бр. 32), во оригинален примерок или фотокопија заверена кај нотар.

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација.

- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, издаден од страна на судот (согласно член 24 од Законот за јавните набавки).

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.3. Цената во понудата треба да биде фиксна, изразена во денари, со вкalkулирани сите зависни трошоци и сите даночни обврски.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. и тоа се до 10:00 часот на денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на претпријатието или потврда за предадена пратка).

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" точната адреса на понудувачот.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 5.06.2000 година во 10:00 часот, во салата за состаноци на Дирекцијата на ЈП "Македонска пошта" ц.о. Скопје.

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само претставникот на понудувачот кој на Комисијата на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за застапување на понудувачот.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат на телефон 091/105-180 и 105/181.

Комисија за јавни набавки

ПОКАНА ЗА МЕЃУНАРОДНА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СЕВЕРНА ОБИКОЛНИЦА НА ГРАД СКОПЈЕ, ДЕЛНИЦА: КЛУЧКА "ХИПОДРОМ" - КЛУЧКА "ОРИЗАРИ" ОД КМ. 0+000 ДО КМ. 13+500 (Л=13.5 КМ.)

I. КРАТОК ОПИС НА ПРОЕКТОТ:

Планирана е изградба на обиколница на градот Скопје, на ниво на комплетно нов модерен автопат, со два коловоза по две сообраќајни ленти.

Според проектната документација, трасата на автопатот започнува кај клучката "Хиподром" (на магистралниот пат М-4, односно М-3), а завршува кај клучката "Сарај" (на магистралниот пат М-4, Скопје - Тетово, која е моментално во градба). Вкупната должина на обиколницата на градот Скопје изнесува околу 25 км.

Оваа покана за претквалификација се однесува на изградба на делницата од клучка "Хиподром" до клучка "Оризари", од км. 0+000 до км. 13+500.

Работите на изградбата на оваа делница ги опфаќа следните работи:

- Изградба на патот опфаќа изградба на комплетно нов автопат со 2 x 2 сообраќајни ленти, ленти за запирање 2 x 2.5 м., банкени, разделен појас од 4.0 м. (со вкупна ширина на планумот: 27.5 м.);
- Изградба на 3 нови клучки ("Синѓелик", "Бутел" и "Оризари") и адаптација на изградената клучка "Хиподром";

- Изградба на повеќе надпатници, подпатници и мостови (10) со распони од 1 x 19 м. до 4 x 23 м.;
- Одводни канали и дренажи;
- Дислокации на постојни инсталации;

- Сообраќајна опрема и сигнализација;
- Обезбедување на непречен сообраќај на околните сообраќајници за времето на изградба на новиот автопат.

II. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- Вид на работите: Градежни;
- Планиран почеток на работите: крај на 2000 година;
- Рок на изградба: 30 месеци;
- Инвеститор: Фонд за магистрални и регионални патишта - Скопје;
- Извори на финансирање: Фондот за магистрални и регионални патишта доби заем од Европската Инвестициона Банка за финансирање на оваа делница;
- Јазик на Понудата: англиски или македонски.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да ги содржат следните прилози и истите треба да бидат нумерирани према редоследот кој е даден подолу:

1. Потпишана и заверена писмена изјава за претквалификација од овластеното раководно лице за учество во претквалификацијата.
2. Генерална информација за понудувачот (без проспекти, монографии и друг пропаганден материјал), со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници и сл.
3. Документ со кој се потврдува дека фирмата не е во стечај или ликвидација.
4. Ревидирани и оверени годишни финансиски биланси за последните три години (1997, 1998, 1999), со кој се докажува дека минималниот просечен годишен приход изнесува повеќе од 10 милиони ЕВРА.
5. Референци за добиено искуство од имплементација на проекти од сличен вид и обем во последните 5 години.
6. Список на проекти на кои е моментално ангажирана фирмата (место, вид на објектот, вредност на објектот, обем на инвеститорот и сл.).
7. Други информации за кои Понудувачот смета дека се битни за своето претставување.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА

- | | |
|--|-----------|
| 1. Генерални квалификации на понудувачот | 20 поени; |
| 2. Искуство на понудувачот на објекти од сличен вид и обем | 35 поени; |
| 3. Финансиски показатели за понудувачот | 35 поени; |
| 4. Тековни проекти; | 10 поени; |

ВКУПНО: 100 поени.

Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 65 поени ќе бидат претквалификувани и поканети да подигнат понудбена документација и достават своја понуда.

Ниту една понуда нема да биде прифатена ако:

- не е примена на наведената адреса до крајниот рок за поднесување;

- не е потпишана од овластено лице;
- понудувачот е во стечај или ликвидација;
- просечниот годишен приход во последните 3 години е помал од 10 милиони ЕВРА;
- изнесува неточни податоци.

Целокупната документација се доставува во затворен и запечатен плик на кој на предната страна треба да биде напишано: "не отворај" Понуда за меѓународна претквалификација за изградба на северна обиколница на град Скопје делница клучка "Хиподром" - клучка "Оризари".

Краен рок за поднесување на понудите за претквалификација е 26 јуни 2000 година најдоцна до 11:00 часот на следната адреса: Фонд за магистрални и регионални патишта ул. "Даме Груев" 14, 91000 Скопје, Република Македонија.

Понудите за претквалификација ќе бидат јавно отворени на ден 26 јуни 2000 година во 12:00 во Фондот за магистрални и регионални патишта (сала за состаноци на шести кат).

Отворањето, прегледот и оценката на пристигнатите понуди ќе го спроведе Комисија од Фондот за магистрални и регионални патишта. Понудувачите кои ќе се претквалификуваат ќе бидат поканети да подигнат понудбена документација и да достават своја понуда. Останатите понудувачи ќе бидат известени во писмена форма дека не се претквалификувале.

Понудувачите може да добијат дополнителни информации во Фондот за патишта - Сектор за автопат, секој работен ден од 09 до 12 часот на: тел. (389 91) 118-044, Факс (389 91) 220-535.

Забелешка: Оваа покана за меѓународна претквалификација се објавува и во "Official journal" на Европската Унија на 18 мај 2000 година.

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник" на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 58/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО - ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕС НА МРЕЖА ВО ГЕВГЕЛИЈА - СЕВЕРЕН ДЕЛ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа во Гевгелија - северен дел.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката-----до 60 %
- начин на плаќање -----до 5 %
- рок на извршување на работите-----до 5 %
- техничка способност----референци----до 10 %
 - кадровска структура----до 10 %
 - техничка опременост----до 10 %

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 05-06-2000 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката спецификација е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тенер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на извршени работи (објекти) во последните три години,
- техничка опременост - опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура - посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколу се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечна и вкупна цена и да биде вквалулиран ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понуѓа".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, најдоцна до 05-06-2000 година до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 05-06-2000 година, во 10 часот во просториите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник" на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации", објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 59/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО - ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕС-
НА МРЕЖА ВО С. ГРЧЕЦ И С. КРУШОПЕК НА
ОС САРАЈ - СКОПЈЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежно-земјани работи за полагање на телефонска кабелска месна мрежа во с. Грчец и с. Крушопек на ОС Сарај - Скопје.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата (техничката спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според следното квантифицирање:

- цена на набавката-----до 60 %
- начин на плаќање -----до 5 %
- рок на извршување на работите-----до 5 %
- техничка способност----референци----до 10 %
 - кадровска структура----до 10 %
 - техничка опременост---до 10 %

1.5. Рок за доставување на понудите е: до 05-06-2000 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите може да се подигне во АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничката спецификација неповрате и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска Банка - Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тенер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци - список на извршени работи (објекти) во последните три години,

- техничка опременост - опис на техничките постројки и машини со кои располага и

- кадровска структура - посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горе наведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, во валута на понудата.

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечна и вкупна цена и да биде вкalkулиран ДДВ.

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворениот повик.

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација". Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката "понууда".

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекција, најдоцна до 05-06-2000 година до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавање на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според позициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 05-06-2000 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје во салата на IV кат.

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 112003 или 070200332.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98),

Комисијата за јавни набавки на АД Македонски Телекомуникации објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 60/00
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА
ОБЈЕКТИ ЗА АТЦ ВО С. ВЛАДИМИРОВО И
С. СУВИ ЛАКИ, БЕРОВСКО, ПРТЦ КОЧАНИ**

ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македонски Телекомуникации Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Предмет на набавката: Изградба на објекти за АТЦ во с. Владимирово и с. Суви Лаки, Беровско - ПРТЦ Кочани.

1.3. Вид и количина: Градежни градежнозанатски работи и електрика по спецификација и предмер, кој може да се подигне во канцеларијата бр. 32 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3, (во зградата на Агротехника), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1 600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка - Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач се:

- цена	60%
- бонитет	5%
- начин на плаќање	5%
- рок на изведба	10%
- референтна листа	8%
- кадровска опременост	4%
- техничка опременост	8%

1.6. Рок на поднесување на понудите 01.06 до 12,00 часот.

1.7. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќањето на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудата треба да содржи единечна цена за сите позиции и вкупна цена изразена во денари

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкalkулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачателот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД Македонски Телекомуникации - Скопје, ул. "Орце Николов" бб,

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со Правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат - извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;
- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;
- извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на без-

бедност - забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б;

Горенаведените придружни документи треба да бидат доставени во оригинален примерок или фотокопија заверена на нотар.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака >понууда<, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката >документација<

На предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 01.06.2000

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 1.6.2000 година во 12,00 часот, во просториите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" Скопје, во салата на IV кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат со Самостојна градежна служба на тел. 091 141 415.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страници
1975. Одлука за изработување на пригодни ковани пари по повод 50 години од основањето на Економскиот факултет - Скопје.....	2159
1976. Одлука за утврдување на условите врз основа на кои може да се отуѓат стоките кои претходно се увезени без плаќање на царина и данок за потребите на НАТО - силите во Република Македонија.....	2159
1977. Одлука за отворање на Амбасада на Република Македонија во Република Унгарија со седиште во Будимпешта.....	2160
1978. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Куба.....	2160
1979. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно училиште "Нико Нестор" Струга.....	2160
1980. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување и усвојување на Годишната сметка за период од 01.01. до 31.12.1999 година на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје.....	2160
1981. Одлука за престанување на важење на Одлуката за Методологијата на утврдување на каматните стапки на депонираното девизно штедење спрема каматите во земјите на домицилните валути.....	2161
1982. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	2161
1983. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	2162
1984. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	2162
1985. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	2163
1986. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	2163

1987. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Берово.....	2163	2003. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Пробиштип	2173
1988. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Струга.....	2164	2004. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Прилеп	2173
1989. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Гевгелија	2165	2005. Решение за назначување советник на министерот за здравство	2174
1990. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Кичево.....	2165	2006. Решение за именување заменик на директорот на Казнено - поправниот дом Идризово	2174
1991. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Винаца	2166	2007. Решение за назначување потсекретар во Министерството за финансии	2175
1992. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Ресен	2166	2008. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи	2175
1993. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Кавадарци	2167	2009. Решение за именување заменик на директорот на Управата за јавни приходи	2175
1994. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Кочани.....	2167	2010. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за млади и спорт	2175
1995. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Валандово	2168	2011. Решение за назначување помошник на министерот за млади и спорт	2175
1996. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Демир Хисар	2169	2012. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	2175
1997. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Делчево	2169	2013. Решение за разрешување од должноста членови и за именување претседател и членови на Управниот комитет за реформа на платниот систем на Република Македонија	2175
1998. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Неготино	2169	2014. Решение за разрешување и именување член и заменик член на Посебната комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија...	2176
1999. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Крушево	2170	2015. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје	2176
2000. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Охрид	2170	2016. Правилник за класификација на приходите	2176
2001. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Велес	2171	2017. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.227/99 од 10 мај 2000 година	2182
2002. Решение за разрешување и именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Радовиш.....	2172	2018. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.211/99 од 19 април 2000 година	2182
		2019. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 161/99 од 19 април 2000 година	2185
		2020. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 147/99 од 19 април 2000 година	2185
		Акти на фондовите и заводите	
		Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба во Фабриката за санитарна керамика "Македонија" - Струмица, број 02-1967/1, од 26 април 2000 година.....	

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лењохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.